

Службен весник на Република Македонија

Број 58

19 април 2013, петок

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1286. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Комонвелтот на Австралија, со седиште во Џилонг.....	2	Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во учебната 2013/2014 година	17
1287. Одлука за отворање на Почесен конзулат на Република Македонија во Украина, со седиште во Донецк....	3	1293. Одлука за утврдување на геодетски работи за посебни намени од значење на Република Македонија	41
1288. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	3	1294. Одлука за дополнителни квоти за запишување студенти припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија во прва година – прв циклус на студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, Државниот универзитет во Тетово и Универзитет за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во учебната 2013/2014 година	41
1289. Одлука за изменување на Одлуката за формирање на Меѓуресурска група за креирање на миграционата политика на Република Македонија..	3	1295. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Комонвелтот на Австралија, со седиште во Џилонг	41
1290. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Секретаријатот за европски прашања	4		
1291. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за информатичко општество и администрација	14		
1292. Одлука за бројот на студенти за запишување во прва година-прв циклус на студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје,			

	Стр.		Стр.
1296. Решение за отповикување на Почесен генерален конзул на Република Македонија во Комонвелтот на Австралија, со седиште во Сиднеј.....	41	потврдата за положен испит, начинот на работа на Комисијата за спроведување на стручниот испит и Програмата за полагање на стручниот испит, како и начинот на водење на евиденцијата за спроведените стручни испити од страна на Комисијата.....	43
1297. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Комонвелтот на Австралија, со седиште во Сиднеј	42	1304. Правилник за начинот на остварување на правото на еднократна парична помош и потребната документација за остварување на ова право	45
1298. Решение за именување на Почесен конзул на Република Македонија во Украина, со седиште во Донецк.....	42	1305. Правилник за начинот на утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права и потребната документација за остварување на правото на постојана парична помош, составот и начинот на работата на стручната комисија и второстепената комисија легитимацијата на стручните лица, начинот на водење на евиденција на издадените наоди и формата и содржината на образецот за давање на наод, оценка и мислење за неспособноста за работа..	49
1299. Решение за именување в.д. директор на Државниот пазарен инспекторат	42	1306. Правилник за потребната документација и начинот за стекнување квалификувано учество во друштво за осигурување, осигурително брокерско друштво и друштво за застапување во осигурување	57
1300. Решение за именување в.д. директор на Бирото за лекови.....	42	Огласен дел	1-48
1301. Решение за изменување и дополнување на Решението за именување на раководител, членови и заменици членови на Меѓуресурска група за креирање на миграционата политика на Република Македонија.....	42		
1302. Решение за именување заменик на Национален ИПА координатор во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија.....	43		
1303. Правилник за изменување на Правилникот за начинот и постапката на полагање на стручниот испит за оспособеност за извршување на работи на техничкиот преглед, формата и содржината на образецот на			

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1286.

Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/91), и член 31 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08 и 26/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.4.2013 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КОМОНВЕЛТОТ НА АВСТРАЛИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ЦИЛОНГ

Член 1

Република Македонија отвора Почесен конзулат во Комонвелтот на Австралија, со седиште во Цилонг.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 54/1
9 април 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1287.

Врз основа на член 91 алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/91), и член 31 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08 и 26/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.4.2013 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО УКРАИНА, СО СЕДИШТЕ ВО ДОНЕЦК

Член 1

Република Македонија отвора Почесен конзулат во Украина, со седиште во Донецк.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 57/1
9 април 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1288.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.4.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижна ствар објект „Спомен дом на Мајка Тереза“ кој се наоѓа во Скопје, на КП 12056/4 и 12056/5, КО Центар 1, број на зграда 1, намена на зграда В3, која се состои од: Влез 1, подрум, ДП со внатрешна површина од 205 м2, влез 1, приземје, ДП со внатрешна површина од 144 м2; влез 1 Кат 01, ДП со внатрешна површина од 129

м2; влез 1, Кат 01, ПП со внатрешна површина од 4 м2; влез 1, мансарда, ДП со внатрешна површина од 116 м2 и влез 1, мансарда, ПП со внатрешна површина од 48 м2, во корист на Република Македонија во јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-201/1
16 април 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1289.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.4.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ НА МЕЃУРЕСОРСКА ГРУПА ЗА КРЕИРАЊЕ НА МИГРАЦИОНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за формирање на Меѓуресорска група за креирање на миграционата политика на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 109/2008 и 152/2010), во членот 2 зборовите „Министерството за внатрешни работи“ се заменуваат со зборовите „Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија“.

Член 2

Во членот 6 зборовите: „Министерството за внатрешни работи“ се заменуваат со зборовите: „Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-2340/1
9 април 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1290.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07 и 35/11 и 166/12), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.4.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ
НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

Наслов на книгата	Автор	ISBN -код	Број на примероци	Издавачка куќа
3Д текстилни зајакнувачи во композитни материјали	Антонио Миравете	9786082290584	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Дизајн и производство на текстилни композити	А.Ц. Лонг	978-6082292731	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Клиничка неврологија	Роџер П. Симон, Дејвид А Гринберг, Мајкл Ј Аминоф	978-608-229-030-0	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Краток приказ на микробиологијата	Симон Бејкер, Џејн Никлин, Навид Кан, Ричард Килингтон	9786082290577	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Рестаураативна стоматологија	А. Демиен Валмсли, Тревор Волш, Филип Ј. Лумли, Ф.Ј. Тревор Бурк, Едријан Шортал, Ричард Хејс-Хол, Иан Прити	9786082291598	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Прирачник за спортска и за применета медицина	Домнал Мекојли	9786082290799	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Анатомија на човекот на пресеци	Харолд Елис, Бари М. Логан, Адријан К. Диксон	9786082290133	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Мерила на исходот во ортопедијата и ортопедската трауматологија	Пол Б. Пинсент, Џереми К.Т Фербенк, Ендру Џ. Кар	978-6082290768	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Прирачник за нефрологија и хипертензија	Пол Ј. Шил, Мајкл Ј. Чои	978-6082290997	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Основи за рестаурација на забите	Џејмс Б. Самит, Ј. Вилијам Робинс, Томас Ј. Хилтон, Ричард С. Шварц	978-6082290836	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Медицина	Марк Џ. Фишман, Д-р Ендру Р. Хофман, Ричард Д. Клауснер, Малколм С. Талер	978-6082292199	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина

Физиологија	Линда С. Костанцо	978-6082292144	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Американски прирачник за клиничка медицина	Џорџ А. Флин	978-6082292069	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Генетски предиспозиции за заразни заболувања	Ричард А. Кезлоу, Џенет М. Мекникол, Адриан В. С. Хил	978-6082292212	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Сестрински дијагнози во психијатриското сестринство	Мери Џ. Таунсенд	978-608229215	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Сестринска нега во кардиологија: Сеопфатен водич	Ричард Хачет, Дејвид Р. Томпсон	978-6082292311	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Функционална анатомија на ребетници	Лиам, Бемис, Вокер, Гранде	978-6082290881	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Американски прирачник за клиничка стоматологија	Џон Д. Да Силва Давид А. Мичел Лора Мичел Пол Брантон	978-608-229-271-7	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Теорија на оданочување и јавна економија	Луис Каплоу	978-608-229-054-6	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Постигнување способна влада	Мерили С.Гриндл	978-608-229-192-5	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Модерни јавни финансии	Џон М. Квиглеј, Еуген Смоленски	978-608-229-016-4	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Економија на време и ризик	Кристијан Голиер	978-608-229-024-9	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Борба против невработеноста	Ричард Лејард, Ларс Калмфорс	978-608-229-047-8	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Економија на микрофинансирањето	Беатриз Армендариз, Џонатан Мордак	978-608-229-035-5	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Граничен трошок на јавните фондови	Бев Далби	978-608-229-050-8	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Теоријата на монетарните институции	Лоренс Х Вајт	978-608-229-023-2	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Основи на маркетингот на здравствена заштита	Ерик Н. Берковиц	978-608-229-037-9	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Математика за банкарство и финансии	Денис Кокс, Мајкл Кокс	978-608-229-028-7	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Анализа на планирање маркетинг	Доналд Р. Леман Расел, С. Вајнер	978-608-229-181-9	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Ерата на маркетингот	Калман Апелбаум	978-608-229-176-5	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Маркетинг движење	Филип Котлер, Дипак К. Џаин, Сувит Месинси	978-608-229-161-1	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Регулирање на економијата на јавни услуги	Мајкл А. Кру, Пол Р. Клејндорфер	9786082290775	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Знаење, информација и очекувања во модерната макроекономија	Филип Агион, Роман Фридман, Џосеф Стиглиц и Мајкл Вудфорд	9786082290843	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина

Стратегија на монетарна политика	Фредерик С. Мишкин	9786082290690	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Светска трговија и плаќања	Ричард Е. Кејмс, Џефри А. Франкел, Роналд Тус Џоунс	9786082290751	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Економија на европска интеграција	Чарлс Вишлоц	9786082290294	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Стратегиско управување на пазарот	Дејвид А. Ејкер	978-608-229-042-3	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Практика на односи со јавноста	Фрејзер П. Сејтел	9786082290638	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Средна јавна економија	Жан Хиндрикс и Гарет Д. Мајлс	9786082290829	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Менаџирање на ризиците и финансиските институции	Џон К. Хул	9786082290805	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Избор благосостојба и мерење	Амарти Сен	978-6082290744	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Фискални политики и порастот во светската економија	Џејкоб А. Френкел, Асаф Разин	978-608-229-212-0	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Економија на несовршениот свет	Ричард Арнот, Брус Гринвалд, Рави Канбур, Бери Нејлбаф	978-6082292724	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Економска географија и јавна политика	Ричард Балдвин, Рикард Форслид, Филип Мартин, Жан Марко Отавијано, Фредерик Роберт-Никауд	978-6082292755	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Објектите и животната средина	Вон Бредшо	978-6082292519	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Процена на објекти и градежни работи	Спенс Гедес, Џон Вилијамс ФРИКС	978-6082292298	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Ентериери	Карла Ј. Нилсон, Дејвид А. Тејлор	978-6082292182	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Пари, кредит и капитал	Џејмс Тобин, Стефан С.Голуб	978-6082292267	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Економетрија на финансиските пазари	Џон И. Кемпбел, Ендрју У. Лоу, А.Крег МекКинлеј	978-6082292427	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Кредитен ризик	Дарел Дафи, Кенет Џ. Синглтон	978-6082292229	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Стратегиски маркетинг за непрофитни организации	Алан Р. Андреасен, Филип Котлер	978-6082292281	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Комерцијално банкарство	Бентон Е. Гуп, Џејмс В. Колари	978-6082292236	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Вовед во банкарство	Барбара Касу Клаудија Џерардоне филип Молину	978-6082292588	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина

Градење на организациска меморија	Џон П. Жерард	978-608-229-060-7	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Процена на градби	Џ. Стенли Рабун, Ричард М. Келсо	978-608-229-156-7	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Меѓународни центри за архитектура	Хана Форд, Бриџет Сојерс	978-608-229-001-0	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Принципи на геотехничко инженерство	Браја М. Дас	9786082290706	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Архитектура - елементи, материјали, форми	Франческа Прина	9786082290430	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Испитување на конструкциите на историските градби	Дејвид Џ. Фишети	9786082291932	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Нов архитектонски атлас	Франциско Асенцио	9786082290218	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Паметни материјали	Аксел Ригер	978-6082290652	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Затошлување, ладење осветлување	Норберт Лехнер	978-6082292618	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Применета биологија на мускули и месо	Мин Ду, Ричард Ј. МекКормик	978-608-229-062-1	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Трпезни маслинки	А.Гаридо Фернандез, М.Х. Фернандез Диез, М.Р.Адамс	987-608-229-015-7	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Прирачник за американската технологија	Керол Парсел	978-608-229-018-8	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Сместување на добитокот	К.М.Вејтс, Д.Р.Чарлс	978-608-229-007-2	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Сместување и благосостојба на фармски животни	С.Х. Бакстер, М.Р.Бакстер, Џ.А.Д. МекКорма к	978-608-229-032-4	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Хемија и биологија на производство на вино	Иан Хорнси	9786082290683	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Глобализирање на храната	Дејвид Гудмен, Мајкл Џ. Вотс	9786082290669	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Органска машина	Ричард Вајт	978-608-229-051-5	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Штетници, болести и предатори на медоносните пчели	Роџер А. Морс, Ким Флотум	9786082290782	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Наука за почвата (педологија) и менаџмент	Едвард Џ. Пластер	9786082290461	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Маслиново масло	Димитриос Боску	978-608-229-093-5	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Промена во земјата	Вилијам Кронон	978-608-2290980	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Уметноста и науката за виното	Џејмс Халидеј, Хју Џонсон	978-6082290454	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Вовед во агрономија: Храна, земјоделски култури и животна средина	Крег С. Шифер, Кристин М. Монкада	978-6082290867	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина

Производство на фуражни култура	Роберт Ф. Барнс, С. Џери Нелсон, Мајкл Колинс, Кенет Џ. Мур	978-608229220	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Концепти во хемијата на виното	Јер Маргалит	978-6082292649	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Животински нуспроизвод, обработка и користење	Х.В Окерман, К.Л. Хенсен	978-6082292571	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Ветеринарна микробиологија	Двајт Џ. Хирш, Н. Џејмс Меклаклен и Ричард Л. Вокер	978-6082292335	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Производство на вино	Ричард П. Вајн, Елен М. Хркнес, Сели Џ. Линтон	978-602292533	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Почитување на виното	Ричард П. Вајн	978-6082292366	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Бесконечна граница	Џон Ф. Ричардс	978-6082292526	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Атлас во боја за клиничка анатомија на куче и мачка	Џ.С. Бојд	978-6082290966	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Право на социјално осигурување	Жан Пјер Лаборд	978-608-229-027-0	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Право на административни договори	Кристофер Гуетје	978-608-229-017-1	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Меѓународно приватно право прв том	Доминик Буро, Хорациа Муир Ват	978-608-229-031-7	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Меѓународно приватно право втор том	Доминик Буро, Хорациа Муир Ват	978-608-229-036-2	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Фузирање меѓу меѓународното јавно и прив. право	Алекс Милс	978-608-229-171-0	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Принципи на меѓународно право	Шон Д Марфи	978-608-229-003-4	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Малолетничка деликвенција	Михаел Валтер	978-608-229-048-5	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Филозофија на правото	Рајнхолд Ципелиус	978-608-229-019-5	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Право на институциите на Европската унија	Жак Пертек	978-608-229-094-2	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Заложно право	Ивс Пико	9786082290539	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Казнено право	Мулт Клаус Роксин, Ханс Ахенбах	9786082290447	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Облигационо право	Муриел Фабр - Мањан	9786082290553	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Даночно право	Жан Жак Бјенвену, Тјери Ламбер	9786082290560	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Современа политичка и општествена историја	Ги Антонети	9786082290416	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Историја на политичките идеи	Жан Тушар	9786082290898	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина

Принципи на меѓународното инвестициско право	Рудолф Долцер, Кристоф Пројер	9786082290850	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Меѓународно право за инвестициски побарувања	Закари Даглас	9786082290676	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Општа теорија на државата	Рајнхолд Ципелиус	978-6082292014	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Право на животна средина	Агата Вен Ланг	978-608-229-209-0	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Право на Европската унија и заеднички политики	Жерар Друзен	978-608-229-213-7	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Облигационо право	Муриел Фабр - Мањан	978-608-229-092-8	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
основи на трговско право	Еуген Клуццингер	978-608-229-263-2	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
30 проблеми од областа на правото за кривичната постапка	Дитер Резнер	978-608-229-234-2	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Јавно право	Мишел Верпо, Латиција Жанико	978-6082292496	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Историја на политичките идеи - том 1	Жан Тушар	978-6082292243	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Протеини во исхраната	П.Ф.Фокс, Џ.Џ. Кондон	978-608-229-026-3	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Основна микробиологија на храна	Бибек Реј и Ерен Бунија	978-608-229-004-1	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Храна_Хемија на составните компоненти на храната	Том Калтејт	978-608-229-039-3	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Хемија на јаглехидратите за научниците на храна	Џејмс Н. Бимилер	978-608-229-199-4	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Наука за ДНК	Дејвид А. Миклос, Грег А. Фрејер, Дејвид А. Кроти	9786082290713	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Преработка на месо	Џозеф Кери, Џон Кери, Дејвид Ледвурд	978-6082292168	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Микробна контаминација на храната	Чарлс Л. Вилсон	978-6082292076	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Наука и технологија на млеко	Питер Валстар, Јан Т.М Вутерс, Том Ј. Герте	978-6082292564	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Механика на клетка	Давид Боул	978-6082292595	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Вовед во структура на протеини	Карл Бранден и Џон Туз	978-6082292687	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Глобализација и бизнис	Џон Д. Даниелс, Ли Х. Радебау, Даниел П. Саливан	978-6082292380	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина

Наука за месото и негова примена	J. X. Хју, Веи Кит Нип, Роберт В. Роџерс, Овен А. Јанг	978-6082292410	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Вовед во прехранбено инженерство	Р.Пол Сингх, Денис Р. Хелдман	978-6082292304	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Основи на робусното управување	Кемин Зои со Џон Ц.Дојл	9786082220185	1 (на македонски јазик)	Дата Понс
Структура на материјалите	Самуел М.Ален, Едвин Ј.Томас	9786082220178	1 (на македонски јазик)	Дата Понс
Атомско моделирање на процесот на попуштање на материјалите.	МаркусЦ.Бухлер	9786082220147	1 (на македонски јазик)	Дата Понс
Од енергетика до екосистеми: Динамика и структура на еколошките системи	N.Rooney, K.S.Mc Cann and D.L.G. Noakes	9786082220246	1 (на македонски јазик)	Дата Понс
АНАЛИЗА И УПРАВУВАЊЕ НА РОБОТИТЕ	Харухико Асада и Жан-Жакс Е. Слотин	9786082220192	1 (на македонски јазик)	Дата Понс
Водич за апсолутни почетници низ бази на податоци	Џон В.Питерсен	9786082220123	1 (на македонски јазик)	Дата Понс
Вовед во НУРБС Историска перспектива	Давид Ф.Роџерс	978608222109	1 (на македонски јазик)	Дата Понс
Микроелектроника	Jerry C. Whitaker	9786082220253	1 (на македонски јазик)	Дата Понс
Нови насоки Читање, пишување и критичко мислење (Прирачник за наставници)	Питер С. Гарднер	9989-838-22-4	1 (на македонски јазик)	Европа 92
Бахтин и визуелната уметност	Дебора Ц. Хејнс	978-9989-838-28-6	1 (на македонски јазик)	Европа 92
Роберт Смитсон и Американскиот пејзаж	Рон Грацијани	978-9989-838-25-5	1 (на македонски јазик)	Европа 92
Внатрешни граници	Абрахам Паис	978-608-229-274-8	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Топологија	Џејмс Р. Манкрес	978-608-229-202-1	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Реална анализа и веројатност	Р.М.Дадли	978-608-229-239-7	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Парцијални диференцијални равенки	Волтер А Штраус	978-608-229-243-4	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Облици за дизајн	Ерих Гама, Ричард Хелм, Ралф џонсон Џон Влисидес	978-608-229-246-5	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Археоминерологија	Џорџ Рип Рап	978-608-229-280-9	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Автопоеза и когниција	Умберто Р. Матурана Франсиско Х. Варела	978-608-229-217-5	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина

Философијата на религијата	Вилијам Ј. Роу	978-608-229-225-0	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Градењето на мир како политика	Елизабет М. Кусенс Четан Куман	978-608-229-059-1	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
На крајот на војната	Роланд Парис	978-608-229-245-8	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Глобално владеење и нови војни	Марк Дафилд	978-608-229-269-4	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Нација во подем	Ден Сенор Сол Сингер	978-608-229-091-1	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Воспоставување на супрематијата на европското право	Карен Ј. Олтер	978-608-229-240-3	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Рурален туризам и одржлив бизнис	Дарек Хол Ајрин Киркпатрик Морган Мичел	978-608-229-267-0	1 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Дипломатија (Стратегии за светот што се маенува)	Маргарет Тачер	978-9989009549	1 (на македонски јазик)	Просветно дело
Револт кон модернизмот и потрага по постлиберален поредок	Тед В. Мекалистер, Лео Штраус, Ерик Фегелин	978-9989009556	1 (на македонски јазик)	Просветно дело
Иновацијата и претприемништвото	Петер Ф. Дракер	978-9989009693	1 (на македонски јазик)	Просветно дело
Пат кон ропството	Хајек	978-9989009578	1 (на македонски јазик)	Просветно дело
Политичка филозофија	Роџер Скратон	978-9989009488	1 (на македонски јазик)	Просветно дело
Границите на социјалната политика	Нејтан Глејзер	978-9989009426	1 (на македонски јазик)	Просветно дело

Наслов на книгата	Автор	ISBN -код	Број на примероци	Издавачка куќа
Клиничка неврологија	Роџер П. Симон, Дејвид А Гринберг, Мајкл Ј Аминоф	978-608-229-208-3	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Реставративна стоматологија	А. Демиен Валмсли, Тревор Волш, Филип Ј. Лумли, Ф.Ј. Тревор Бурк, Едријан Шортал, Ричард Хејс-Хол, Иан Прити	978-608-229-227-4	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Анатомија на човекот на пресеци	Харолд Елис, Бари М. Логан, Адријан К. Диксон	978-608-229-205-2	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Физиологија	Линда С. Костанцо	978-608-229-254-0	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Постигнување способна влада	Мерили С.Гриндл	978-608-229-237-3	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Граничен трошок на јавните фондови	Бев Далби	978-608-229-210-6	1 (на албански јазик)	Арс Ламина

Математика за банкарство и финансии	Денис Кокс, Мајкл Кокс	978-608-229-052-2	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Маркетинг движење	Филип Котлер, Дипак К.Цаин, Сувит Месинси	978-608-229-025-6	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Процена на градби	Џ. Стенли Рабун, Ричард М. Келсо	978-608-229-097-3	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Меѓународни центри за архитектура	Хана Форд, Бриџет Сојерс	978-608-229-034-8	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Принципи на геотехничко инженерство	Браја М. Дас	978-608-229-204-5	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Архитектура - елементи, материјали, форми	Франческа Прина	978-608-229-244-1	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Испитување на конструкциите на историските градби	Дејвид Ц. Фишети	978-608-229-073-7	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Нов архитектонски атлас	Франциско Асенцио	978-608-229-038-6	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Паметни материјали	Аксел Ригер	978-608-229-095-9	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Применета биологија на мускули и месо	Мин Ду, Ричард Ј. МекКормик	978-608-229-087-4	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Трпезни маслинки	А.Гаридо Фернандез, М.Х. Фернандез Диез, М.Р.Адамс	978-608-229-081-2	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Сместување на добитокот	К.М.Вејтс, Д.Р.Чарлс	978-608-229-262-5	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Атлас во боја за клиничка анатомија на куче и мачка	Џ.С. Бојд	978-608-229-203-8	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Право на социјално осигурување	Жан Пјер Лаборд	978-608-229-250-2	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Право на административни договори	Кристофер Гуетје	978-608-229-061-4	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Фузирање меѓу меѓународното јавно и прив. право	Алекс Милс	978-608-229-211-3	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Право на институциите на Европската унија	Жак Пертек	978-608-229-022-5	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Заложно право	Ивс Пико	978-608-229-064-5	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Казнено право	Мулт Клаус Роксин, Ханс Ахенбах	978-608-229-248-9	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Современа политичка и општествена историја	Ги Антонети	978-608-229-247-2	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Историја на политичките идеи	Жан Тушар	978-608-229-288-5	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Општа теорија на државата	Рајнхолд Ципелиус	978-608-229-232-8	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
основи на трговско право	Еуген Клуинцингер	978-608-229-090-4	1 (на албански јазик)	Арс Ламина

Основна микробиологија на храна	Бибек Реј и Ерен Бунија	978-608-229-270-0	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Храна Хемија на составните компоненти на храната	Том Калтејт	978-608-229-255-7	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Хемија на јаглехидратите за научниците на храна	Џејмс Н. Бимилер	978-608-229-040-9	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Микробна контаминација на храната	Чарлс Л. Вилсон	978-608-229-235-9	1 (на албански јазик)	Арс Ламина
Основи на робусното управување	Кемин Зои со Џон Ц. Дојл	9786082220215	1 (на албански јазик)	Дата Понс
Структура на материјалите	Самуел М. Ален, Едвин Л. Томас	9786082220208	1 (на албански јазик)	Дата Понс
Атомско моделирање на процесот на попуштање на материјалите.	Маркус Ц. Бухлер	9786082220222	1 (на албански јазик)	Дата Понс
Од енергетика до екосистеми: Динамика и структура на еколошките системи	N.Rooney, K. S. McCann and D. L. G. Noakes	9786082220116	1 (на албански јазик)	Дата Понс
АНАЛИЗА И УПРАВУВАЊЕ НА РОБОТИТЕ	Харухико Асада и Жан-Жакс Е. Слотин	9786082220154	1 (на албански јазик)	Дата Понс
Водич за апсолутни почетници низ бази на податоци	Џон В. Питерсен	9786082220130	1 (на албански јазик)	Дата Понс
Вовед во НУРБС Историска перспектива	Давид Ф. Роџерс	9786082220161	1 (на албански јазик)	Дата Понс
Микроелектроника	Jerry C. Whitaker	9786082220239	1 (на албански јазик)	Дата Понс
Нови насоки Читање, пишување и критичко мислење (Прирачник за наставници)	Питер С. Гарднер	9989-838-23-2	1 (на албански јазик)	Европа 92
Бахтин и визуелната уметност	Дебора Ц. Хејнс	978-9989-838-30-9	1 (на албански јазик)	Европа 92
Роберт Смитсон и Американскиот пејзаж	Рон Грацијани	978-9989-838-26-2	1 (на албански јазик)	Европа 92

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Секретаријат за европски прашања.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со заменикот на претседателот на Владата задолжен за европски прашања, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука, кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41- 1905/1
9 април 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1291.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 08/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.4.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

Наслов на книгата	Автор	ISBN -код	Број на примероци	Издавачка куќа
Внатрешни граници	Абрахам Паис	978-608-229-274-8	2 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Топологија	Џејмс Р. Манкрес	978-608-229-202-1	2 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Реална анализа и веројатност	Р.М.Дадли	978-608-229-239-7	2 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Парцијални диференцијални равенки	Волтер А Штраус	978-608-229-243-4	2 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Облици за дизајн	Ерих Гама, Ричард Хелм, Ралф џонсон Џон Влсидес	978-608-229-246-5	2 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Археоминерологија	Џорџ Рип Рап	978-608-229-280-9	2 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Право на социјално осигурување	Жан Пјер Лаборд	978-608-229-027-0	2 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Право на административни договори	Кристофер Гуетје	978-608-229-017-1	2 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Меѓународно приватно право прв том	Доминик Буро, Хорациа Муир Ват	978-608-229-031-7	2 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Меѓународно приватно право втор том	Доминик Буро, Хорациа Муир Ват	978-608-229-036-2	2 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Фузирање меѓу меѓународното јавно и прив. право	Алекс Милс	978-608-229-171-0	2 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Принципи на меѓународно право	Шон Д Марфи	978-608-229-003-4	2 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Малолетничка деликвенција	Михаел Валтер	978-608-229-048-5	2 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Филозофија на правото	Рајнхолд Ципелиус	978-608-229-019-5	2 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Право на институциите на Европската унија	Жак Пертек	978-608-229-094-2	2 (на македонски јазик)	Арс Ламина

Заложно право	Ивс Пико	9786082290539	2 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Казнено право	Мулт Клаус Роксин, Ханс Ахенбах	9786082290447	2 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Облигационо право	Муриел Фабр - Мањан	978-608-229-055-3	2 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Даночно право	Жан Жак Бјенвену, Тјери Ламбер	978-608-229-056-0	2 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Современа политичка и општествена историја	Ги Антонети	978-608-229-041-6	2 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Историја на политичките идеи	Жан Тушар	9786082290898	2 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Принципи на меѓународното инвестициско право	Рудолф Долцер, Кристоф Шројер	978-608-229-085-0	2 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Меѓународно право за инвестициски побарувања	Закари Даглас	9786082290676	2 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Општа теорија на државата	Рајнхолд Ципелиус	978-6082292014	2 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Право на животна средина	Агата Вен Ланг	978-608-229-209-0	2 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Право на Европската унија и заеднички политики	Жерар Друезн	978-608-229-213-7	2 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Облигационо право	Муриел Фабр - Мањан	978-608-229-092-8	2 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Основи на трговско право	Еуген Клунцингер	978-608-229-263-2	2 (на македонски јазик)	Арс Ламина
30 проблеми од областа на правото за кривичната постапка	Дитер Резнер	978-608-229-234-2	2 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Јавно право	Мишел Верпо, Латиција Жанико	978-6082292496	2 (на македонски јазик)	Арс Ламина
Историја на политичките идеи - том 1	Жан Тушар	978-6082292243	2 (на македонски јазик)	Арс Ламина

Наслов на книгата	Автор	ISBN -код	Број на примероци	Издавачка кука
Право на социјално осигурување	Жан Пјер Лаборд	978-608-229-250-2	1 на албански јазик)	Арс Ламина
Фузирање меѓу меѓународното јавно и прив. право	Алекс Милс	978-608-229-211-3	1 на албански јазик)	Арс Ламина
Право на институциите на Европската унија	Жак Пертек	978-608-229-022-5	1 на албански јазик)	Арс Ламина
Заложно право	Ивс Пико	978-608-229-064-5	1 на албански јазик)	Арс Ламина
Казнено право	Мулт Клаус Роксин, Ханс Ахенбах	978-608-229-248-9	1 на албански јазик)	Арс Ламина
Современа политичка и општествена историја	Ги Антонети	978-608-229-247-2	1 на албански јазик)	Арс Ламина
Историја на политичките идеи	Жан Тушар	978-608-229-288-5	1 на албански јазик)	Арс Ламина
Општа теорија на државата	Рајнхолд Ципелиус	978-608-229-232-8	1 на албански јазик)	Арс Ламина
Основи на трговско право	Еуген Клуцингер	978-608-229-090-4	1 на албански јазик)	Арс Ламина

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за информатичко општество и администрација.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со Министерот за информатичко општество и администрација, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука, кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41- 1906/1
9 април 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1292.

Врз основа на член 110 став 1 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/2010, 17/2011, 51/2011, 123/2012, 15/2013 и 24/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.4.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГОДИНА-ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА, ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО, УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП И УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ВО ОХРИД ВО УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се утврдува бројот на студенти за запишување во прва година – прв циклус на студии на јавните високообразовни установи во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ – Охрид во учебната 2013/2014 година и тоа:

1.1 Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ	80	200	40	400			120
Архитектонски факултет (петгодишни интегрирани студии од прв и втор циклус) во Скопје – 10 семестри	80	200	40	400			120
ГРАДЕЖЕН ФАКУЛТЕТ	305	100/200	150	100/400	40	400	495
Градежништво (6 семестри)	120	200	60	400			180
Геодезија (6 семестри)	75	200	35	400			110
Геотехника (6 семестри)	30	200	15	400			45
<i>Дисперзирани студии по геодезија во Крива Паланка</i>	40	100	20	100	20	400	80
<i>Дисперзирани студии по градежништво во Куманово</i>	40	100	20	100	20	400	80
ФАКУЛТЕТ ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ИНФОРМАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ	330	200	160	400			490
Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија (8 семестри)	60	200	30	400			90
Електроенергетски системи (8 семестри)	60	200	30	400			90

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
Електроенергетика, управување и менаџмент (8 семестри)	40	200	10	400			50
Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика (8 семестри)	30	200	20	400			50
Компјутерски технологии и инженерство (8 семестри)	30	200	20	400			50
Компјутерско хардверско инженерство и електроника (8 семестри)	30	200	10	400			40
Телекомуникации и информациско инженерство (8 семестри)	80	200	40	400			120
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО	630	100/200	310	100/400	40	400	980
Компјутерски науки и инженерство КНИ- (6 или 8 семестри)	150	200	70	400			220
Компјутерски науки и инженерство КНИ- (6 или 8 семестри) – англиски јазик	40	200	20	400			60
Мрежни технологии МТ- (6 или 8 семестри)	100	200	50	400			150
Примена на е-технологии ЕТ- (6 или 8 семестри)	100	200	50	400			150
Компјутерска едукација КЕ- (8 семестри)	20	200	10	400			30
Информатика и компјутерско инженерство ИКИ- (8 семестри)	60	200	30	400			90
Академски студии по информатика АСИ- (8 семестри)	40	200	20	400			60
Професионални студии по информатика ИНФО- (6 семестри)	20	200	10	400			30
Професионални студии по информатички технологии ИТ- (6 семестри)	20	200	10	400			30
Дисперзирани студии по информатика во Тетово	40	100	20	100	20	400	80
Дисперзирани студии по информатика во Делчево	40	100	20	100	20	400	80
Интердисциплинарни студии по инженерство на животна средина и ресурси (документите за пријавување се поднесуваат на Машинскиот факултет) (во мирување)							
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ	440	100/200	170	100/400	40	400	650
Додипломски студии за академско образование (8 семестри)	300	200	110	400			410
Производно инжинерство	30	200	10	400			40
Транспорт, механизација и логистика	30	200	10	400			40
Термичко инженерство	30	200	10	400			40
Хидраулично инженерство и менаџмент на води	30	200	10	400			40
Материјали, спојување и конструктивно инженерство	30	200	10	400			40
Индустриско инжинерство и менаџмент	30	200	20	400			50
Моторни возила	40	200	10	400			50
Енергетика и екологија	20	200	10	400			30

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
Мехатроника	30	200	10	400			40
Автоматика и управување со системи	30	200	10	400			40
Додипломски студии за академско образование (6 семестри)	60	200	20	400			80
Производна информатика	30	200	10	400			40
Индустриски дизајн	30	200	10	400			40
Дизајн на конструкции (во мирување)							
<i>Дисперзирани студии по производно инженерство во Кавадарци</i>	<i>40</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>400</i>	<i>80</i>
<i>Дисперзирани студии по термичко инженерство во Кичево</i>	<i>40</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>400</i>	<i>80</i>
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ	370	100/200	105	100/400	95	400	570
Металургија, дизајн и менаџмент (8 семестри)	30	200	5	400	5	400	40
Неорганско инженерство и заштита на животната средина (8 семестри)	30	200	5	400	5	400	40
Полимерни материјали – дизајн и менаџмент (8 семестри)	30	200	5	400	5	400	40
Дизајн и инженеринг на облеката (8 семестри)	50	200	10	400	5	400	65
Прехранбена технологија и биотехнологија (8 семестри)	50	200	10	400	5	400	65
Дизајн и менаџмент на технолошките процеси (8 семестри)	30	200	5	400	5	400	40
Инженерство на материјали и нанотехнологии (8 семестри)*	30	200	5	400	5	400	40
<i>Дисперзирани студии по металургија, дизајн и менаџмент во Кавадарци</i>	<i>40</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>400</i>	<i>80</i>
<i>Дисперзирани студии по металургија, дизајн и менаџмент во Кичево</i>	<i>40</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>400</i>	<i>80</i>
<i>Дисперзирани студии по конфекциско инженерство во Кочани</i>	<i>40</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>400</i>	<i>80</i>
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ	355	200	255	400	180	400	790
Студии по математика (8 семестри)	60	200	30	400	20	400	110
Наставна математика							
Теоретска математика							
Математичка економија							
Математичко програмирање							
Математика – информатика (применета)							
Математика – информатика (наставна)							
Студии по физика (8 семестри)	50	200	30	400	10	400	90
Наставна насока							

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
Физика на компјутерски хардвер							
Применета физика – материјали и уреди							
Теориска физика							
Медицинска физика							
Астрономија и астрофизика							
Метеорологија							
Геофизика							
Физика на сончева енергија*							
Форензичка физика*							
Студии по хемија (8 семестри)	60	200	50	400	40	400	150
Наставна хемија	10	200	10	400	10	400	30
Применета хемија	15	200	10	400	10	400	35
Применета хемија – аналитичка биохемија	20	200	20	400	10	400	50
Применета хемија – хемија на животна средина	15	200	10	400	10	400	35
Студии по биологија (8 семестри)	75	200	35	400			110
Биологија (за наставен кадар во средно образование)	10	200	5	400			15
Биохемија и физиологија	50	200	20	400			70
Екологија	15	200	10	400			25
Молекуларна биологија							
Студии по географија (8 семестри)	70	200	90	400	90	400	250
Наставна географија (во мирување)							
Географски информациски системи	20	200	20	400	20	400	60
Туризам	40	200	60	400	60	400	160
Демографија	10	200	10	400	10	400	30
Студии по етнологија и антропологија (8 семестри)	20	200	10	400	10	400	40
Двопредметни студии (8 семестри)	20	200	10	400	10	400	40
Биологија – хемија							
Математика – физика							
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ	790	100/200	360	100/400	110	400	1260

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
Е-бизнис (8 семестри)	100	200	50	400	10	400	160
Економија (8 семестри)	50	200	30	400	10	400	90
Маркетинг (8 семестри)	60	200	40	400	10	400	110
Менаџмент (8 семестри)	100	200	50	400	10	400	160
Надворешна трговија (8 семестри)	100	200	50	400	10	400	160
Сметководство и ревизија (8 семестри)	150	200	50	400	10	400	210
Финансиски менаџмент (8 семестри)	150	200	50	400	10	400	210
Дисперзирани студии по Е-бизнис во Тетово	40	100	20	100	20	400	80
Дисперзирани студии по сметководство и ревизија во Велес	40	100	20	100	20	400	80
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“	460	100/200	310	100/400	55	400	825
Правни студии (6 семестри)	300	200	200	400	20	400	520
Политички студии (6 семестри)	50	200	20	400	10	400	80
Политички студии (6 семестри) на англиски јазик*	20	200	20	400			40
Новинарство (6 семестри)	30	200	30	400	5	400	65
Односи со јавноста (6 семестри)	20	200	20	400			40
Дисперзирани правни студии во Тетово	40	100	20	100	20	400	80
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ	375	200	220	400	95	400	690
Филозофија (8 семестри)	25	200	20	400	10	400	55
Педагогија (8 семестри)	20	200	10	400	10	400	40
Социологија (8 семестри)	50	200					50
Психологија (8 семестри)	60	200	20	400			80
Историја (8 семестри)	25	200	25	400	10	400	60
Историја со архивистика (8 семестри)	20	200	10	400			30
Историја на уметност (8 семестри)	20	200	5	400			25
Археологија (8 семестри)	20	200	10	400	10	400	40
Класична филологија со една од потпрограмите: антички студии или византологија (8 семестри)	10	200	5	400			15
Старогрчки јазик и античка книжевност со една од потпрограмите: француски книжевни студии или македонски јазик (8 семестри)	10	200	5	400			15
Латински јазик и античка книжевност со една од потпрограмите: француски книжевни студии или македонски јазик (8 семестри)	10	200	5	400			15

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
Безбедност, одбрана и мир (8 семестри)	45	200	90	400	40	400	175
Социјална работа и социјална политика (8 семестри)	30	200	5	400	5	400	40
Специјална едукација и рехабилитација (8 семестри)	30	200	10	400	10	400	50
Родови студии (8 семестри) (во мирување)							
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“	585	200	290	400	110	400	985
Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици (8 семестри)	55	200	15	400	15	400	85
Македонски јазик	40	200	10	400	10	400	60
Српски јазик	15	200	5	400	5	400	25
Катедра за македонска книжевност и јужнословенски книжевности (8 семестри)	30	200	20	400	10	400	60
Катедра за албански јазик и книжевност (8 семестри)	50	200	50	400	5	400	105
Наставна насока	20	200	20	400	5	400	45
Преведување и толкување немајчин	15	200	15	400			30
Преведување и толкување мајчин	15	200	15	400			30
Катедра за турски јазик и книжевност (8 семестри)	80	200	30	400	20	400	130
Мајчин	40	200	15	400	10	400	70
Немајчин	40	200	15	400	10	400	70
Катедра за романски јазици и книжевност (8 семестри)	90	200	40	400	20	400	150
Француски јазик – наставна и преведувачка/толкувачка насока (со можност за почетно ниво)	20	200	10	400	10	400	40
Романски јазик	30	200	10	400	5	400	45
Шпански јазик	40	200	20	400	5	400	65
Катедра за славистика (8 семестри)	70	200	25	400	5	400	100
Руски јазик	30	200	15	400	5	400	50
Полски јазик	20	200	5	400			25
Чешки јазик	20	200	5	400			25
Катедра за германски јазик и книжевност (8 семестри)	40	200	20	400	15	400	75
Катедра за англиски јазик и книжевност (8 семестри)	60	200	30	400	10	400	100
Катедра за општа и компаративна книжевност (8 семестри)	20	200	10	400			30
Катедра за преведување и толкување (со проверка на знаења и умеења) (8 семестри)	70	200	40	400			110
Англиски јазик	30	200	20	400			50

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
Француски јазик	20	200	10	400			30
Германски јазик	20	200	10	400			30
Катедра за италијански јазик и книжевност (8 семестри)	20	200	10	400	10	400	40
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – СКОПЈЕ	140	200	30	400	20	400	190
Одделенска настава	80	200	30	400	20	400	130
За наставници во паралелки на македонски јазик (8 семестри)	30	200	10	400	10	400	50
За наставници во паралелки на албански јазик (8 семестри)	30	200	10	400	10	400	50
За наставници во паралелки на турски јазик (8 семестри)	20	200	10	400			30
Предучилишно воспитание	60	200					60
За воспитувачи во групи на македонски јазик (8 семестри)	20	200					20
За воспитувачи во групи на албански јазик (8 семестри)	20	200					20
За воспитувачи во групи на турски јазик (8 семестри)	20	200					20
Библиотекарство (8 семестри) (во мирување)							
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ	245	200	205	400	60	400	510
Општа медицина (12 семестри)	125	200	125	400			250
Медицински сестри /техничари (6 семестри)	40	200	20	400	10	400	70
Радиолошки технолози (6 семестри)	20	200	20	400	20	400	60
Логопеди (6 семестри)	20	200	10	400	10	400	40
Физиотерапевти (6 семестри)	40	200	30	400	20	400	90
ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ	90	200	70	400			160
Фармација (петгодишни интегрирани студии од прв и втор циклус) (10 семестри)	70	200	50	400			120
Лабораториски биоинженер (6 семестри)	20	200	20	400			40
СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ	65	200	65	400			130
Дентална медицина (10 семестри)	45	200	45	400			90
Стручни забни техничари (6 семестри)	10	200	10	400			20
Стручни стоматолошки сестри (6 семестри)	10	200	10	400			20
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА	40	200	40	400	55	400	135
Физичко и здравствено воспитание (8 семестри)	40	200	40	400	20	400	100
Спортски тренери (6 семестри)					35	400	35

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА	430	100/200	195	100/400	150	400	775
Поледелство (8 семестри)	10	200	5	400			15
Градинарство и цвеќарство (8 семестри)	40	200	15	400	10	400	65
Лозарство и винарство (8 семестри)	40	200	15	400	10	400	65
Овоштарство со лозарство (8 семестри)	30	200	15	400	10	400	55
Анимална биотехнологија (8 семестри)	40	200	15	400	10	400	65
Агроекономика (8 семестри)	20	200	10	400	10	400	40
Заштита на растенија - фитомедицина (8 семестри)	30	200	15	400	10	400	55
Еко – земјоделство (8 семестри)	40	200	15	400	10	400	65
Преработка на земјоделски производи (8 семестри)	50	200	25	400	20	400	95
Квалитет и безбедност на храна (8 семестри)	50	200	25	400	20	400	95
<i>Дисперзирани студии по производство и преработка на тутун во Прилеп</i>	40	100	20	100	20	400	80
<i>Дисперзирани студии по винарство и лозарство во Велес</i>	40	100	20	100	20	400	80
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ	90	200	20	400	15	400	125
Шумарство (8 семестри)	30	200	5	400	5	400	40
Екоинженеринг и екоменаџмент (8 семестри)	20	200	5	400	5	400	30
Пејсажно дизајнирање (8 семестри)	40	200	10	400	5	400	55
ФАКУЛТЕТ ЗА ДИЗАЈН И ТЕХНОЛОГИИ НА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕР	80	200	45	400	10	400	135
Инженерство на мебел и дрво (8 семестри)	30	200	20	400	5	400	55
Дизајн на мебел и ентериер (8 семестри)	50	200	25	400	5	400	80
ФАКУЛТЕТ ЗА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА	35	200	15	400			50
Интегрирани студии од прв и втор циклус (11 семестри)	35	200	15	400			50
ФАКУЛТЕТ ЗА ДРАМСКИ УМЕТНОСТИ	15	200	7	400			22
Драмски актери (8 семестри)	8	200	4	400			12
Продукција (8 семестри)	7	200	3	400			10
ФАКУЛТЕТ ЗА ЛИКОВНИ УМЕТНОСТИ	35	200	20	400			55
Сликање (8 семестри)	10	200	5	400			15
Вајање (8 семестри)	10	200	5	400			15
Графика (8 семестри)	10	200	5	400			15

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
Ликовна педагогија (8 семестри)	5	200	5	400			10
ФАКУЛТЕТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ	107	200	62	400			169
Музичка теорија и педагогија (8 семестри)	30	200	10	400			40
Композиција (8 семестри)	1	200	1	400			2
Оркестарско диригирање (8 семестри)	1	200	1	400			2
Флејта (8 семестри)	1	200	1	400			2
Обоа (8 семестри)	2	200	1	400			3
Кларинет (8 семестри)	3	200	2	400			5
Саксофон (8 семестри)	2	200	1	400			3
Фагот (8 семестри)	2	200	1	400			3
Труба (8 семестри)	2	200	1	400			3
Хорна (8 семестри)	1	200	1	400			2
Тромбон (8 семестри)	1	200	1	400			2
Туба (8 семестри)	1	200	1	400			2
Удирачки инструменти (8 семестри)	3	200	2	400			5
Соло пеење (8 семестри)	7	200	5	400			12
Пијано (8 семестри)	9	200	6	400			15
Хармоника (8 семестри)	2	200	2	400			4
Виолина (8 семестри)	3	200	2	400			5
Виола (8 семестри)	1	200	1	400			2
Виолончело (8 семестри)	3	200	2	400			5
Контрабас (8 семестри)	1	200	1	400			2
Харфа (8 семестри)	1	200					1
Гитара (8 семестри)	4	200	3	400			7
Балетска педагогија-класичен балет (8 семестри)	7	200	3	400			10
Балетска педагогија-современ танц (8 семестри)	3	200	2	400			5
Етномузикологија	4	200	3	400			7
Аранжирање на популарни жанрови (8 семестри)	1	200	1	400			2
Соло пеење – популарни жанрови (8 семестри)	3	200	2	400			5

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
Саксофон – популарни жанрови (8 семестри)	2	200	1	400			3
Контрабас – популарни жанрови (8 семестри)	1	200	1	400			2
Гитара – популарни жанрови (8 семестри)	3	200	2	400			5
Удирачки инструменти – популарни жанрови (8 семестри)	2	200	1	400			3
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ	6092		3144		1075		10311

*За овие студиски програми акредитацијата е во тек. Запишувањето студенти ќе се реализира, доколку постапката за акредитација, односно донесувањата решенија за акредитација бидат завршени до објавување на Конкурсот.

1.2 Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА со дисперзирани студии во Велес и Прилеп	560	100/200	285	100/400	105	400	950
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - четиригодишни							
Машинство	40	200	20	400	10	400	70
Индустриски менаџмент	20	200					20
Сообраќајно-транспортно инженерство	10	200	5	400	5	400	20
Сообраќајно-транспортна телематика*	10	200	5	400	5	400	20
Сообраќајно-транспортни системи и технологии*	10	200	5	400	5	400	20
Графичко инженерство	20	200	10	400	5	400	35
Електроенергетски системи	40	200	20	400	10	400	70
Компјутерски науки и инженерство	200	200	100	400	20	400	320

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
Инженерство за заштита на животната и работната средина (во мирување)							
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - тригодишни							
Мехатроника	20	200					20
Информатика и компјутерска техника - Прилеп	20	100	20	100	10	400	50
Информатика и компјутерска техника - Велес	40	100	20	100	20	400	80
СТУДИСКИ ПРОГРАМИ НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК							
Компјутерски науки и инженерство	50	200	30	400			80
Мехатроника	50	200	30	400			80
СТРУЧНИ СТУДИИ - тригодишни							
Електротехника, електроенергетика и електроника	20	200	10	400	10	400	40
Енергетика и заштита на животната средина	10	200	10	400	5	400	25
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ПРИЛЕП	620	100/200	180	100/400	40	400	840
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - четиригодишни							
Менаџмент и бизнис	40	200	10	400			50
Банкарство и финансиски менаџмент	60	200	20	400	5	400	85
Маркетинг менаџмент	40	200	10	400			50
Меѓународна економија и бизнис	30	200	10	400			40
Сметководство, финансии и ревизија	90	200	20	400	5	400	115
Е-бизнис	90	200	20	400	5	400	115
Иновациски и проектен менаџмент*	40	200	20	400	5	400	65
Дисперзирани студии по Е-бизнис во Струга	40	100	20	100	20	400	80
Дисперзирани студии по банкарство и финансиски менаџмент во Струга	80	100	20	100			100
Дисперзирани студии по сметководство, финансии и ревизија во Кичево	80	100	20	100			100
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - тригодишни							
Бизнис информатика	30	200	10	400			40
ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО – ОХРИД со дисперзирани студии во Велес	240	100/200	135	100/400	70	400	445
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - четиригодишни							
Туризам – Охрид	50	200	30	400	20	400	100
Туризам - Крушево	20	100	10	100			30

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
Осигурување – Охрид	20	200	10	400			30
<i>Осигурување – Велес (во мирување)</i>							
Царина и шпедиција – Охрид	10	200	5	400			15
Менаџмент во услужен сектор - Охрид*	30	200	20	400	10	400	60
<i>Менаџмент во услужен сектор - Гевгелија*</i>	30	100	20	100	10	400	60
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - тригодишни							
Гастрономија, исхрана и диететика – Охрид	20	200	10	400	10	400	40
<i>Гастрономија, исхрана и диететика – Битола</i>	20	100	10	100	10	400	40
Хотелско – ресторантски менаџмент - Охрид	20	200	10	400			30
<i>Хотелско – ресторантски менаџмент - Велес</i>	20	100	10	100	10	400	40
Безбедност и финансиска контрола (Заедничка студиска програма со Факултетот за безбедност) (во мирување)							
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА	175	100/200	65	100/400	50	400	290
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - четиригодишни							
Наставник за одделенска настава (во мирување)							
Воспитувачи (во мирување)							
Информатика и техничко образование (заедничка студиска програма со Техничкиот факултет – Битола)	60	200	10	400	10	400	80
Македонски јазик и книжевност	15	200	5	400	5	400	25
Англиски јазик и книжевност	40	200	20	400	10	400	70
<i>Англиски јазик и книжевност во Дебар</i>	20	100	10	100	5	400	35
<i>Македонски-германски јазик во Дебар</i>	20	100	10	100	10	400	40
<i>Македонски-англиски јазик во Дебар</i>	20	100	10	100	10	400	40
ФАКУЛТЕТ ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА И МЕНАЏМЕНТ НА ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ – БИТОЛА	140	200	40	400			180
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - четиригодишни							
Европски интеграции и менаџирање со европски проекти (во мирување)							
Менаџмент за оперативно работење (во мирување)							
Организациски менаџмент* (во мирување)							
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - тригодишни							
Менаџмент на информациски системи	60	200	20	400			80

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на наместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
Информациони системи во здравството (во мирување)							
Инженерство и менаџмент на софтверски апликации	80	200	20	400			100
ФАКУЛТЕТ ЗА БИОТЕХНИЧКИ НАУКИ - БИТОЛА	130	200	40	400	30	400	200
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - четиригодишни							
Преработка на анимални производи	40	200	20	400	10	400	70
Менаџмент во биотехниката (во мирување)							
Квалитет и безбедност на храна*	50	200	10	400	10	400	70
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - тригодишни							
Фармерско производство	40	200	10	400	10	400	60
ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА – БИТОЛА	105	200	95	400	60	400	260
СТРУЧНИ СТУДИИ - тригодишни							
Општа медицинска сестра	25	200	25	400	15	400	65
Медицинско – лабораториски аналитичар	20	200	20	400	15	400	55
Физиотерапевти	30	200	30	400	15	400	75
Радиолошки технологии	10	200	10	400	5	400	25
Акушерки	20	200	10	400	10	400	40
ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ	130	200	75	400	95	400	300
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - четиригодишни							
Криминалистика	100	200	60	400	80	400	240
Безбедност*	20	200	10	400	10	400	40
Безбедност и евроатлантски интеграции* (во мирување)							
Криминологија и криминална политика*	10	200	5	400	5	400	20
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - тригодишни							
Безбедност и финансиска контрола (заедничка студиска програма со Факултетот за туризам и угостителство) (во мирување)							
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ – КИЧЕВО со дисперзирани студии во Битола и Струга	250	100/200	120	100/400	40	400	410
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - четиригодишни							
Правни студии – Кичево	60	200	20	400	10	400	90
Правни студии – Битола	110	100	60	100	30	400	200

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
<i>Правни студии – Струга</i>	80	100	40	100			120
ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – ВЕЛЕС со дисперзирани студии во Кичево и Битола	140	100/200	70	100/400	40	400	250
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - четиригодишни							
Прехранбена технологија и биотехнологија – Велес	40	200	20	400	10	400	70
<i>Прехранбена технологија и биотехнологија – Кичево (во мирување)</i>							
Нутриционизам – Велес	40	200	20	400	10	400	70
<i>Нутриционизам – Битола</i>	40	100	20	100	10	400	70
<i>Нутриционизам – Кичево</i>	20	100	10	100	10	400	40
ВЕТЕРИНАРЕН ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА	30	200	5	400			35
УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ - петгодишни							
Ветеринарна медицина	30	200	5	400			35
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА:	2520		1110		530		4160

*За овие студиски програми акредитацијата е во тек. Запишувањето студенти ќе се реализира, доколку постапката за акредитација, односно донесувањата решенија за акредитација бидат завршени до објавување на Конкурсот.

1.3 Државен универзитет во Тетово

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР – годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР – годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР – годишно)	Вкупен број на студенти
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ	510	0/100/ 200	310	100/400	40	400	860
Биологија	75	0/200	55	400			130
<i>Наставна насока</i>		0					
<i>Биохемија</i>		200					
<i>Дисперзирани студии во Скопје (во мирување)</i>							
Физика	35	0/200	15	400			50
<i>Наставна насока</i>		0					
<i>Професионална настава</i>		200					
Хемија – Физика	25	0					25
<i>Дисперзирани студии во Скопје (во мирување)</i>							

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР – годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР – годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР – годишно)	Вкупен број на студенти
Хемија	50	0/200	30	400			80
Наставна насока		0					
Применета насока		200					
Аналитичка хемија		200					
Математика – наставна насока	50	0	30	400			80
Дисперзирани студии во Скопје (во мирување)							
Информатика	90	0/200	70	400			160
Наставна насока		0					
Примената настава		200					
Дисперзирани студии по информатика во Скопје	30	100	20	100	10	400	60
Дисперзирани студии по информатика во Кичево	30	100	20	100	10	400	60
Дисперзирани студии по информатика во Куманово	30	100	20	100	10	400	60
Географија	35	0/200	15	400	10	400	60
Наставна насока		0					
Професионална настава		200					
Математика во финансии и бизнис*	30	200	20	400			50
Екологија – студии во Струга (во мирување)							
Екологија – студии во Тетово	30	200	15	400			45
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ	320	100/200	190	100/400	80	400	590
Филозофија	20	200	15	400	5	400	40
Наставна насока							
Професионална настава							
Социологија	20	200	15	400	5	400	40
Наставна насока							
Професионална настава							
Историја	25	200	15	400	10	400	50
Наставна насока							
Професионална настава							
Педагогија	75	200	40	400	25	400	140
Професионална педагогија							
Одделенска настава							
Предшколска настава							
Психологија	65	200	45	400			110
Наставна насока							
Професионална настава							
Дисперзирани студии во Скопје	30	100	10	100	10	400	50

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР – годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР – годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР – годишно)	Вкупен број на студенти
Ориентална филологија	20	200	15	400	5	400	40
Турски јазик и книжевност							
Арапски јазик и книжевност							
Дисперзирани студии по ориентална филологија во Скопје	20	100	10	100	10	400	40
Специјална едукација и рехабилитација*	25	200	15	400			40
Родови студии*	20	200	10	400	10	400	40
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ	670	100/200	270	100/400	110	400	1050
Албански јазик и литература	30	200	30	400	20	400	80
Наставна насока							
Преведувачка насока							
Научна насока							
Англиски јазик и литература	120	200	100	400	30	400	250
Наставна насока							
Преведувачка насока							
Научна насока							
Дисперзирани студии по англиски јазик и литература во Дебар (во мирување)							
Дисперзирани студии по англиски јазик и литература во Скопје	80	100					80
Дисперзирани студии по англиски јазик и литература во Кичево	40	100					40
Дисперзирани студии по англиски јазик и литература во Куманово	60	100					60
Македонски јазик и литература	30	200	20	400	20	400	70
Наставна насока							
Преведувачка насока							
Научна насока							
Германски јазик и литература	50	200	50	400	20	400	120
Наставна насока							
Преведувачка насока							
Научна насока							
Дисперзирани студии по германски јазик и литература во Дебар	20	100	10	100			30
Дисперзирани студии по германски јазик и литература во Кичево	50	100					50
Дисперзирани студии по германски јазик и литература во Скопје	50	100					50
Дисперзирани студии по германски јазик и литература во Струга	50	100					50
Италијански јазик и литература	20	200	10	400	10	400	40
Наставна насока							
Преведувачка насока							

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР – годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР – годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР – годишно)	Вкупен број на студенти
<i>Научна насока</i>							
<i>Дисперзирани студии по италијански јазик и литература во Дебар</i>	20	100	10	100			30
Француски јазик и литература	20	200	10	400	10	400	40
<i>Наставна насока</i>							
<i>Преведувачка насока</i>							
<i>Научна насока</i>							
<i>Дисперзирани студии по француски јазик и литература во Дебар (во мирување)</i>							
Преведување и толкување*	30	200	30	400			60
<i>Преведување и толкување од англиски јазик на албански, македонски и обратно*</i>							
<i>Преведување и толкување од албански на македонски и обратно*</i>							
<i>Преведување и толкување од германски јазик на албански, македонски и обратно*</i>							
ФАКУЛТЕТ ЗА УМЕТНОСТИ	65	200	30	400			95
Ликовна уметност (Наставна насока, сликарство, графички дизајн, скулптура и графика)	15	200	10	400			25
Музичка уметност							
<i>Теоретско педагошка насока (теоретска педагошка, оркестарско диригирање, хорско диригирање, композиција, музикологија и етно музикологија)</i>	15	200	5	400			20
<i>Вокално – инструментална насока (соло пеење, пијано, виолина, виола, виолончело, контрабас, кларинет, саксофон, обоа, гитара, флејта, фагот, труба, хорна, тромбон и туба)</i>	15	200	5	400			20
Драмска уметност (Драмско актерство, драматургија* и театарска режија*)	20	200	10	400			30
ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА	60	200	30	400			90
Физичка култура	60	200	30	400			90
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ	400	100/200	220	100/400	60	400	680
Правни студии	150	200	100	400	50	400	300
<i>Дисперзирани студии по правни студии во Скопје</i>	80	100	70	100			150
<i>Дисперзирани студии по правни студии во Кичево</i>	50	100					50
Студии по новинарство	30	200	20	400	10	400	60
<i>Дисперзирани студии по новинарство во Скопје</i>	50	100					50
Политички студии	40	200	30	400			70
<i>Дисперзирани студии по политички студии – Скопје (во мирување)</i>							
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ	350	100/200	305	100/400	105	400	760

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР – годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР – годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР – годишно)	Вкупен број на студенти
Сметководствено-финансиска и банкарска насока	80	200	70	400	30	400	180
Маркетинг и менаџмент насока	75	200	75	400	30	400	180
Економија и бизнис насока	95	200	80	400	30	400	205
Дисперзирани студии во Струга	30	100	20	100			50
Дисперзирани студии во Скопје	30	100	30	100			60
Туризам	40	200	30	400	15	400	85
Општ туризам							
Туристички менаџмент							
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕНЕТИ НАУКИ	210	200	90	400			300
Градежништво	45	200	35	400			80
Конструктивно инженерство							
Инфраструктура и патишта							
Архитектура	115	200	35	400			150
Проектирање							
Урбанизам							
Мекатроника	30	200	10	400			40
Економско инженерство	20	200	10	400			30
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРЕХРАНБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И ИСХРАНА	90	200	60	400			150
Прехранбена технологија	30	200	20	400			50
Исхрана	30	200	20	400			50
Менаџирање на квалитетот на храната	30	200	20	400			50
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ	300	100/200	290	100/400	55	400	645
Општа медицина	100	200	100	400			200
Стоматологија	35	200	35	400			70
Фармација	45	200	45	400			90
Инferмиерија	90	200	90	400	40	400	220
Општо Инferмиерство							
Акушерија							
Логопедија							
Физиотерапија							
Дисперзирани студии по физиотерапија во Дебар	30	100	20	100	15	400	65
ФАКУЛТЕТ ЗА БИЗНИС АДМИНИСТРАЦИЈА - КУМАНОВО	285	100/200	125	100/400			410
Бизнис администрација	150	200	80	400			230

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
<i>Дисперзирани студии по бизнис администрација во Скопје (во мирување)</i>							
<i>Дисперзирани студии по бизнис администрација во Кичево</i>	80	100					80
<i>Дисперзирани студии по бизнис администрација во Тетово</i>	55	100	45	100			100
Јавна администрација (во мирување)							
<i>Дисперзирани студии по јавна администрација во Тетово (во мирување)</i>							
ДРЖАВЕН УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО	3260		1920		450		5630

*За овие студиски програми акредитацијата е во тек. Запишувањето студенти ќе се реализира, доколку постапката за акредитација, односно донесувањата решенија за акредитација бидат завршени до објавување на Конкурсот.

1.4 Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ	90	100/200	30	100/400	30	400	150
Правни студии - Штип	40	200	10	400	10	400	60
Новинарство и односи со јавноста - Штип	20	200	10	400	10	400	40
Применета политика и дипломатија (модул Европско право) – Штип (во мирување)							
<i>Правни студии - Струмица</i>	30	100	10	100	10	400	50
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ	360	100/200	150	100/400	180	400	690
Меѓународна економија – Кочани (во мирување)							
Здравствен менаџмент - Кочани	30	200	20	400	10	400	60
Менаџмент и претприемаштво – Кочани	50	200	10	400	30	400	90
Сметководство, финансии и ревизија – Кочани	30	200	20	400	10	400	60
<i>Менаџмент и претприемаштво – Радовиш</i>	50	100	10	100	30	400	90
<i>Финансиски менаџмент - Струмица</i>	60	100	20	100	20	400	100
<i>Финансиски менаџмент - Радовиш</i>	20	100	10	100	10	400	40
Финансиски менаџмент - Кочани	30	200	20	400	10	400	60
Банкарство, финансии и осигурување – Кочани	40	200	20	400	30	400	90
<i>Банкарство, финансии и осигурување – Скопје</i>	50	100	20	100	30	400	100

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ - ШТИП	35	200	10	400			45
Одделенска настава – Штип (во мирување)							
Предучилишно воспитание – Штип (во мирување)							
Педагогија – Штип (во мирување)							
Историја - Штип	20	200	5	400			25
Археологија – Штип	15	200	5	400			20
Историја со археологија – наставна насока – Штип (во мирување)							
Одделенска настава – Струмица (во мирување)							
ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ - ШТИП	260	100/200	55	100/400	70	400	385
Општа насока – Штип (тригодишни студии со можност за продолжување на соодветен модул во 4-та година)							
Фитомедицина - Штип	20	200	5	400	5	400	30
Поледелство - Штип	20	200	5	400	5	400	30
Наставна насока – Штип (во мирување)							
Рурален развој – Штип (во мирување)							
Рурален туризам – Штип*	10	200	5	400	5	400	20
Рурален туризам – Берово*	20	100	10	100	5	400	35
Општа насока – Струмица (тригодишни студии со можност за продолжување на соодветен модул во 4-та година)							
Агроменаџмент - Струмица	30	100	5	100	10	400	45
Градинарство - Струмица	30	100	5	100	10	400	45
Наставна насока – Струмица (во мирување)							
Општа насока – Свети Николе (тригодишни студии со можност за продолжување на соодветен модул во 4-та година)							
Преработка на анимални производи – Св. Николе	50	100	10	100	10	400	70
Општа насока – Кавадарци (тригодишни студии со можност за продолжување на соодветен модул во 4-та година)							
Енологија – Кавадарци	40	100	5	100	10	400	55
Лозарство - Кавадарци	40	100	5	100	10	400	55
ФАКУЛТЕТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ - ШТИП	91	200	37	400			128
Оддел за теорија на музиката и музичка педагогија							
Катедра за теорија на музиката и музичка педагогија	10	200	5	400			15
Катедра за етнокореологија, етномузикологија и народни инструменти	10	200	5	400			15
Вокално инструментален оддел							

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
Катедра за пијано	5	200	1	400			6
Катедра за дувачки инструменти							
Флејта	2	200	1	400			3
Обоа	2	200					2
Кларинет	3	200	1	400			4
Хорна	2	200					2
Труба	2	200	1	400			3
Тромбон	2	200	1	400			3
Катедра за жичани инструменти							
Виолина	3	200	1	400			4
Виола	1	200	1	400			2
Виолончело	1	200	1	400			2
Контрабас	2	200	1	400			3
Катедра за вокално пеење	3	200	1	400			4
Оддел за џез студии							
Катедра за инструментален џез							
Гитара	10	200	2	400			12
Џез труба	1	200	1	400			2
Саксафон	3	200	1	400			4
Џез тапани	2	200	1	400			3
Пијано	4	200	1	400			5
Џез бас	3	200	1	400			4
Студиска програма за класично сликарство – Штип	10	200	5	400			15
Студиска програма за класично сликарство – Штип	10	100	5	100			15
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА - ШТИП	290	100/200	80	100/400	90	400	460
Компјутерско инженерство и технологии (четиригодишни студии) - Штип	80	200	15	400	15	400	110
Компјутерски науки (четиригодишни студии) - Штип	80	200	15	400	15	400	110
Бизнис информатика (четиригодишни студии) - Штип	20	200	10	400	10	400	40
Бизнис информатика (тригодишни студии) – Штип (во мирување)							
Бизнис информатика – на англиски јазик (четиригодишни студии) - Штип	30	200	10	400	10	400	50
Математика (четиригодишни студии) - Штип	20	200	10	400	20	400	50
Информатика (тригодишни студии) – Штип (во мирување)							

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
Компјутерско инженерство и технологии (четиригодишни студии) - Кавадарци	30	100	10	100	10	400	50
Компјутерски науки (четиригодишни студии) - Кавадарци	30	200	10	400	10	400	50
Информатика (тригодишни студии) – Кавадарци (во мирување)							
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ - ШТИП	520	100/200	190	100/400	180	400	890
Географија – Штип (во мирување)							
Рударство – Штип	40	200	10	400	10	400	60
Геологија – Штип	40	200	10	400	10	400	60
Индустриска логистика – Штип	30	200	20	400	10	400	60
Геомеханика – Штип	40	200	10	400	10	400	60
Градежништво - Штип	30	200	20	400	10	400	60
Инженерство на животна средина – Штип (во мирување)							
Архитектура и дизајн – Штип							
Модул- Дизајн и технологии на мебел и ентериер	40	200	10	400	10	400	60
Модул – Пејсажно уредување	30	200	10	400	10	400	50
Модул – Архитектура*	40	200	20	400	20	400	80
Индустриска логистика - Кавадарци	40	100	10	100	20	400	70
Рударство – Прилеп	30	100	10	100	10	400	50
Геологија – Прилеп	30	100	10	100	10	400	50
Рударство – Скопје	30	100	10	100	10	400	50
Геологија – Скопје	30	100	10	100	10	400	50
Рударство – Крива Паланка	30	100	10	100	10	400	50
Архитектура и дизајн – Скопје (модул архитектура*)	40	100	20	100	20	400	80
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ - ШТИП	170	100/200	65	100/400	50	400	285
Германски јазик и книжевност - Штип	20	200	10	400	10	400	40
Англиски јазик и книжевност - Штип	50	200	20	400	10	400	80
Турски јазик и книжевност - Штип	35	200	10	400	10	400	55
Македонски јазик и книжевност - Штип	15	200	5	400	5	400	25
Италијански јазик и книжевност - Штип	30	200	10	400	10	400	50
Англиски јазик и книжевност - Радовиш	20	100	10	100	5	400	35
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ - ШТИП	295	200	180	400	125	400	600
Медицина	60	200	60	400			120
Стоматологија	20	200	20	400			40
Фармација	40	200	40	400			80

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
Медицински сестри – стручни студии	25	200	10	400	25	400	60
Физиотерапевти – стручни студии	30	200	10	400	20	400	60
Лаборанти – стручни студии	30	200	10	400	20	400	60
Оптометрија и очна оптика – стручни студии	30	200	10	400	20	400	60
Забен техничар/ протетичар – стручни студии	30	200	10	400	20	400	60
Акушерки	30	200	10	400	20	400	60
ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И БИЗНИС ЛОГИСТИКА – ГЕВГЕЛИЈА	350	100/200	180	100/400	120	400	650
Туризам – Гевгелија	40	200	20	400	10	400	70
Бизнис логистика – Гевгелија	20	200	10	400	10	400	40
<i>Бизнис администрација* - Гевгелија</i>	60	200	30	400	20	400	110
<i>Бизнис логистика – Скопје</i>	50	100	30	100	20	400	100
<i>Бизнис администрација* - Скопје</i>	100	100	50	100	20	400	170
<i>Гастрономија, исхрана, диететика – Скопје (во мирување)</i>							
<i>Хотелско-ресторантска насока – Скопје</i>	30	100	20	100	20	400	70
<i>Гастрономија, исхрана, диететика – Штип</i>	30	200	10	400	10	400	50
<i>Хотелско-ресторантска насока - Штип</i>	20	200	10	400	10	400	40
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – РАДОВИШ	210	100/200	20	100	80	400	310
Системи за автоматско управување – Радовиш	30	200			10	400	40
Обновливи извори на енергија – Радовиш	30	200			10	400	40
<i>Системи за автоматско управување – Штип</i>	60	100			25	400	85
<i>Обновливи извори на енергија – Штип</i>	60	100			25	400	85
<i>Обновливи извори на енергија – Гевгелија</i>	30	100	20	100	10	400	60
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ	100	100/200	40	100/400	20	400	160
Производно машинство – Веница	20	200	10	400	10	400	40
Транспорт, организација и логистика – Веница	20	200	10	400	10	400	40
<i>Производно машинство - Штип</i>	40	100	10	100			50
<i>Транспорт, организација и логистика - Струмица</i>	20	100	10	100			30
ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ - ПРОБИШТИП	190	100/200	90	100/400	50	400	330
Нови материјали и технологии – Пробиштип	40	200	10	400	20	400	70
Текстилно инженерство – Пробиштип	30	200	10	400	20	400	60
<i>Текстилно инженерство – Штип</i>	50	100	30	100			80
<i>Текстилно инженерство – Кочани</i>	20	100	10	100	10	400	40
<i>Текстил, дизајн и менаџмент - Штип</i>	50	100	30	100			80
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП:	2961		1127		995		5083

*За овие студиски програми акредитацијата е во тек. Запишувањето студенти ќе се реализира, доколку постапката за акредитација, односно донесувањата решенија за акредитација бидат завршени до објавување на Конкурсот.

1.5 Универзитет за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР - годишно)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вонредни	Износ на кофинансирање (ЕУР - годишно)	Вкупен број на студенти
ФАКУЛТЕТ ЗА КОМПЈУТЕРСКИ НАУКИ И ИНЖЕНЕРСТВО	40	200	20	400	20	400	80
<i>Компјутерски науки и инженерство Тригодишни студии (180 ЕКТС)</i>	15	200	8	400	8	400	31
<i>Компјутерски науки и инженерство Четиригодишни студии (240 ЕКТС)</i>	25	200	12	400	12	400	49
ФАКУЛТЕТ ЗА КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ И БЕЗБЕДНОСТ	40	200	20	400	20	400	80
<i>Комуникациски мрежи и безбедност Тригодишни студии (180 ЕКТС)</i>	15	200	8	400	8	400	31
<i>Комуникациски мрежи и безбедност Четиригодишни студии (240 ЕКТС)</i>	25	200	12	400	12	400	49
ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И РОБОТИКА	40	200	20	400	20	400	80
<i>Машинска интелигенција и роботика Тригодишни студии (180 ЕКТС)</i>	15	200	8	400	8	400	31
<i>Машинска интелигенција и роботика Четиригодишни студии (240 ЕКТС)</i>	25	200	12	400	12	400	49
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ, ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА, МУЛТИМЕДИЈА И АНИМАЦИЈА	40	200	20	400	20	400	80
<i>Информациони системи, визуелизација, мултимедија и анимација Тригодишни студии (180 ЕКТС)</i>	15	200	8	400	8	400	31
<i>Информациони системи, визуелизација, мултимедија и анимација Четиригодишни студии (240 ЕКТС)</i>	25	200	12	400	12	400	49
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАЦИОНИ ТЕОРИИ И АНАЛИЗИ	40	200	20	400	20	400	80
<i>Дигитална бизнис информатика Четиригодишни студии (240 ЕКТС)</i>	40	200	20	400	20	400	80
УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ – ОХРИД	200		100		100		400

2. Бројот на студенти припадници на безбедносните сили и други категории на лица утврдени со Законот за посебни права на припадниците на безбедносните сили на Република Македонија и на членовите на нивните семејства („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/02, 17/03, 30/04 и 66/07), кои се запишуваат во посебна квота на јавните високообразовни установи во состав на универзитетите од точка 1 на оваа одлука (без поднесување на трошоци за студирање), може да изнесува најмногу 10% од вкупниот број на студенти на ниво на студиска програма.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-2656/1
16 април 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1293.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013) и член 8 став 1 алинеја 6 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008, 158/2010, 51/2011 и 74/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.4.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ ЗА
ПОСЕБНИ НАМЕНИ ОД ЗНАЧЕЊЕ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија се утврдуваат работите за извршување на премер и изработка на геодетски елаборати за проектите на локациите на подрачјето на Град Скопје, катастарска општина Центар 1 во површина од 7 хектари и катастарска општина Центар 2 во површина од 3 хектари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-2627/1
9 април 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1294.

Врз основа на член 110 став 5 од Законот за високо образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/2010, 17/2011, 51/2011, 123/2012 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.4.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИ КВОТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
СТУДЕНТИ ПРИПАДНИЦИ НА ЗАЕДНИЦИТЕ
КОИ НЕ СЕ МНОЗИНСТВО ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ВО ПРВА ГОДИНА – ПРВ ЦИК-
ЛУС НА СТУДИИ НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРА-
ЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ.
КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕ-
ТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА,
УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП, ДР-
ЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО И УНИ-
ВЕРЗИТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХ-
НОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ВО ОХРИД ВО
УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА

1. За обезбедување правична и соодветна застапеност на студенти припадници на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија, високообразовните установи во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Државниот универзитет во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ – Охрид во учебната 2013/2014 година, дополнително ќе запишат студенти припадници на овие заедници, чиј број да не е повисок од 10% од вкупниот број на студенти кои се запишуваат во прва година – прв циклус на студии на ниво на факултет. При тоа, во

рамките на овој процент, соодветно да бидат застапени припадниците на сите заедници до процентот со кој соодветната заедница е застапена во вкупното население на Република Македонија.

2. На високообразовните установи во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ – Охрид каде постојат студиски програми кои се застапени и на Државниот универзитет во Тетово, припадниците на албанската заедница ќе се запишуваат само во редовните квоти.

Процентот на студентите припадници на овие заедници заедно во државната и во дополнителната квота, треба да биде до процентот на застапеноста на соодветната заедница во вкупното население на Република Македонија.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-2657/1
16 април 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1295.

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/91), и член 61 став 1 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08 и 26/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.4.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КОМОНВЕЛТОТ
НА АВСТРАЛИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО ЦИЛОНГ

1. Се именува Џејсон Питер Камбовски за Почесен конзул на Република Македонија во Комонвелтот на Австралија, со седиште во Цилонг.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 53/1
9 април 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1296.

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/91), и член 7 алинеја 9 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08 и 26/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.4.2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН ГЕНЕРА-
ЛЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ВО КОМОНВЕЛТОТ НА АВСТРАЛИЈА, СО
СЕДИШТЕ ВО СИДНЕЈ

1. Се отповикува Ангус Мекензи, од местото Почесен генерален конзул на Република Македонија во Комонвелтот на Австралија, со седиште во Сиднеј.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 55/1
9 април 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1297.

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/91), и член 61 став 1 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08 и 26/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.4.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КОМОНВЕЛТОТ НА АВСТРАЛИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО СИДНЕЈ

1. Се именува Ристо Балаловски за Почесен конзул на Република Македонија во Комонвелтот на Австралија, со седиште во Сиднеј.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 56/1
9 април 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1298.

Врз основа на член 91 алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/91), и член 61 став 1 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08 и 26/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.4.2013 година донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО УКРАИНА, СО СЕДИШТЕ ВО ДОНЕЦК

1. Се именува Васил Микулин за Почесен конзул на Република Македонија во Украина, со седиште во Донецк.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 59/1
9 април 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1299.

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за Државниот пазарен инспекторат („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2007, 81/2007 и 36/2011), Владата на Република на Македонија, на седницата одржана на 16 април 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ

1. За вршител на должноста директор на Државниот пазарен инспекторат, орган во состав на Министерството за економија, се именува Виктор Дерменчиев.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.23-2781/1
16 април 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1300.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Владата на Република на Македонија, на седницата одржана на 16 април 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА БИРОТО ЗА ЛЕКОВИ

1. За вршител на должноста директор на Бирото за лекови, орган во состав на Министерството за здравство, се именува Катерина Алексоска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.23-2782/1
16 април 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1301.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11 и 15/13), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.4.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА РАКОВОДИТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ ЧЛЕНОВИ НА МЕЃУРЕСОРСКА ГРУПА ЗА КРЕИРАЊЕ НА МИГРАЦИОНАТА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Решението за именување на раководител, членови и заменици членови на Меѓуресорска група за креирање на миграционата политика на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 109/2008), во точката 1 зборовите: „Јованче Аспровски, виш полициски советник за илегална миграција и прекуграничен криминал во Министерството за внатрешни работи“ се заменуваат со зборовите: „Вера Димитриева - претставник од Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија“.

2. Во точка 2 во алинејата 8 зборовите: „Никола Тодорчевски“ се заменуваат со зборовите: „Звонимир Поповиќ“.

Во алинејата 9 зборовите: „Марија Николова“ се заменуваат со зборовите: „Нона Шишковска Соколовска“.

По алинејата 12 се додава нова алинеја 13, која гласи: „- Катерина Битровска, од Министерството за правда – Управа за водење на матичните книги“.

3. Во точка 3 во алинејата 6 зборовите: „Сунчица Крстева“ се заменуваат со зборовите: „Ева Илиевска“.

Во алинејата 8 зборовите: „Констатин Дораковски“ се заменуваат со зборовите: „Дончо Тасев“.

Во алинејата 10 зборовите: „Симонида Кацарска“ се заменуваат со зборовите: „Флутура Лазами“.

По алинејата 11 се додава нова алинеја 12, која гласи:
„- Драган Ристовски, од Министерството за надворешни работи“.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-2340/2
9 април 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1302.

Врз основа на член 36, став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 10/10, 51/11 и 15/13), а во врска со член 6 од Рамковната спогодба меѓу Владата на Република Македонија и Комисијата на Европските заедници за правилата за соработка во врска со финансиската помош на ЕЗ за Република Македонија во рамките на спроведувањето на помошта според Инструментот за претпристапна помош (ИПА), („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.4.2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА НАЦИОНАЛЕН ИПА КООРДИНАТОР ВО СИСТЕМОТ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНО УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕТПРИСТАПНИТЕ ФОНДОВИ ОД ЕВРОПСКАТА УНИЈА ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За заменик на Национален ИПА координатор (НИПАК) во системот на децентрализирано управување со претпристапните фондови од Европската унија за Република Македонија се именува м-р Никола Поповски, министер за надворешни работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-2579/1
9 април 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1303.

Врз основа на член 67 став 1 алинеја 5 од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ број 140/08, 53/11 и 123/12), министерот за внатрешни работи, донесе

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ ЗА ОСПОСОБЕНОСТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИ НА ТЕХНИЧКИОТ ПРЕГЛЕД, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗОТ НА ПОТВРДАТА ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ, НАЧИНОТ НА РАБОТА НА КОМИСИЈАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ И ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИОТ ИСПИТ, КАКО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА СПРОВЕДЕНИТЕ СТРУЧНИ ИСПИТИ ОД СТРАНА НА КОМИСИЈАТА

Член 1

Во Правилникот за начинот и постапката на полагање на стручниот испит за оспособеност за извршување на работи на техничкиот преглед, формата и со-

држината на образецот на потврдата за положен испит, начинот на работа на комисијата за спроведување на стручниот испит и програмата за полагање на стручниот испит, како и начинот на водење на евиденцијата за спроведените стручни испити од страна на комисијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/09), во насловот и низ целиот текст од правилникот зборот „потврдата“ се заменува со зборот „уверението“.

Член 2

Членот 10 се менува и гласи:

„Кандидатот се отстранува од полагање на стручниот испит или веќе положениот испит се поништува, доколку се утврди дека за време на полагање на испитот кандидатот:

- за препишување користи учебници, белешки и слично, како и мобилен телефон или други електронски направи;
- разменува информации со други кандидати поврзани за стручниот испит;
- препишува од друг кандидат;
- полага наместо друг кандидат (замена на идентитет) и
- не го предава испитниот материјал.“

Член 3

Членот 12 се менува и гласи:

„Образецот на уверението за положен испит, кој е даден во прилог бр.1 и е составен дел на овој правилник, е изработен на хартија на која е отпечатено знамето на Република Македонија, со димензии 210x297 мм“.

Член 4

Членот 13 се менува и гласи:

„Уверението за положен испит (во натамошниот текст: уверението) содржи: натпис: РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ; број, датум и место на издавање на уверението; текст: „Врз основа на член 66 став 1 од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ број 140/08, 53/11 и 123/12)“, комисијата формирана од Министерството за внатрешни работи издава; натпис: „УВЕРЕНИЕ за положен испит“; име, татково име и презиме на кандидатот; датум, место и држава на раѓање; место на живеење; ден, месец и година на одржување на стручниот испит; текст: го положи стручниот испит за извршување на работи на технички преглед; потпис на претседателот на комисијата; место за печат.“

Член 5

Во членот 16 бројот „90%“ се заменува со бројот „60%“.

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 12.1-25308/1
15 април 2013 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
м-р **Гордана Јанкулоска**, с.р.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Прилог бр.1

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број _____
Датум _____, Скопје

Врз основа на член 66 став 1 од Законот за возила („Службен весник на Република Македонија“ бр.140/08, 53/11 и 123/12) комисијата формирана од Министерството за внатрешни работи, издава

**УВЕРЕНИЕ
ЗА ПОЛОЖЕН ИСПИТ**

(име, татково име и презиме на кандидатот)

роден/а на _____ ГОД., ВО _____
(датум) (место и држава на раѓање)

од _____
(место на живеење)
на _____
(ден, месец и година на одржување на стручниот испит)

го положи стручниот испит за извршување на работи на технички преглед

Претседател на комисијата

(М.П)

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА****1304.**

Врз основа на член 81 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија” бр. 79/09, 36/11 и 51/11, 166/12 и 15/13), министерот за труд и социјална политика, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО
НА ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ И ПОТРЕБ-
НАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА
ОВА ПРАВО****Член 1**

Со овој правилник се пропишува начинот на остварување на правото на еднакратна парична помош и потребната документација за остварување на ова право.

Член 2

Барањето за остварување на право на еднакратна парична помош се доставува до месно надлежниот центар за социјална работа.

При одлучување за барањето од став 1 на овој член, центарот за социјална работа ја зема предвид приложената документација.

Член 3

Подносителот на барање за остварување на правото на еднакратна парична помош, доколку користи право од социјална заштита, заради претрпена природна непогода, пожар, поплава, земјотрес, како и осудено лице по отпуштање од установата за извршување на казна, доставува лична карта или друга лична исправа само на увид за утврдување на адресата на живеење.

Потребна документација за остварување на правото на еднакратна парична помош заради добивање на помош, доколку подносителот на барањето не користи право од социјална заштита, за него и членовите на семејството е:

1. важечка лична карта за државјани на Република Македонија, дозвола за постојан престој на странец, лична карта за признат бегалец или лична карта за лице под супсидијарна заштита, се доставува само на увид за докажување на идентитетот и државјанството, или поднесено барање за признавање право на азил,

2. извод од матична книга на родените;

3. извод од матична книга на венчаните, доколку има склучено брачна заедница;

4. извод од матична книга на умрените, за починат член на семејството;

5. потврда за примена нето плата во последните три месеци пред поднесување на барањето;

6. чек од последна пензија, за пензионери;

7. потврда од Агенција за вработување на Република Македонија, за невработени членови во семејството и

8. уверение за пријавени или остварени нето приходи од Управата за јавни приходи.

За корисниците на право од социјална заштита, фактичката состојба врз основа на документите од став 2 на овој член се утврдува од списите во предметот.

Документите од став 2 алинеи 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 на овој член, центарот ги прибавува по службена должност по пат на размена на податоците по електронски пат со надлежните институции или во писмена форма, по претходно дадената писмена согласност на подносителот/корисникот за користење на неговите лични по-

датоци во постапката за остварување и користење на правото на еднакратна парична помош.

Писмената согласност на подносителот/корисникот за користење на неговите лични податоци во постапката за остварување и користење на правото на еднакратна парична помош се дава на образец – Изјава, кој е даден во прилог бр.1 и е составен дел на овој правилник.

Писмената согласност од став 5 на овој член се печати на хартија во бела боја со А4 формат и содржи: име и презиме на подносителот на барањето, единствен матичен број на граѓанинот, место и адреса на живеење, број, датум и орган кој ја издал личната карта, содржина на изјавата и место за потпис на подносителот на барањето и стручниот работник.

Подносителот на барањето за остварување на право на еднакратна парична помош кој има статус на барател на право на азил, признат бегалец, лице под супсидијарна заштита согласно Законот за азил и привремена заштита, покрај документите наведени во став 2 точка 1 од овој правилник, за доказите наведени во став 2 точка 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 од овој правилник со писмена изјава потврдува дали е во можност истите да ги обезбеди и ја потврдува материјалната и семејната состојба за себе и членовите на неговото семејство.

Член 4

Со барањето за остварување на еднакратна парична помош, за утврдување на социјалниот ризик се приложуваат и:

1. записник од надлежен орган за претрпена природна непогода, (пожар, поплава, земјотрес);

2. медицинска документација за подолготрајно лекување во странство и потреба од медицинска интервенција за член на семејството (конзилијарно мислење од соодветна клиника за потребата од лекување во странство и решение од Фондот за здравствено осигурување за утврдена партиципација);

3. договор за земјоделско земјиште на плодоуживање во сопственост на Република Македонија;

4. медицинска документација за подолго лекување во здравствена установа (од матичен лекар, лекар-специјалист или отпусна листа);

5. решение од надлежен центар за социјална работа за видот и степенот на попреченост во менталниот и телесниот развој;

6. решение за престанок на сместување во јавна установа за згрижување на деца без родители или родитеска грижа, односно згрижувачко семејство и

7. известување за потребата од помош за осудено лице по отпуштање од установата за извршување на казната, како и од донесено решение на судијата за извршување на санкции.

Член 5

Центарот за социјална работа барањето за прибавување на податоци за факти за кои службена евиденција води друг државен орган, односно друг субјект кој води регистар на податоци, по дадената согласност од странката за користење на нејзините лични податоци во постапката за остварување на правото на еднакратна парична помош, го поднесува на образец – Барање за прибавување на податоци по службена должност, кој е даден во прилог бр. 2 и е составен дел на овој правилник.

Барањето од став 1 на овој член се печати на хартија во бела боја со А4 формат и содржи: податоци за центарот за социјална работа кој поднесува барање за

Стручен работник,

Прилог бр.2

Барање за прибавување на податоци по службена должност

1. Податоци за Центарот за социјална работа од каде се поднесува барањето:		
1.1.	Институција (назив):	
1.2.	Адреса:	
1.3.	Датум и време на поднесување на барањето:	
1.4.	Број на барањето:	
1.5.	Предмет на барање (податоци за факти кои се бараат и за кои службена евиденција води органот од кои што се бараат податоците):	
1.6.	Законски рок за добивање одговор (3 дена):	
2. Податоци за <u>службеното лице</u> кое постапува по барањето на странката во институцијата која бара податоци:		
2.1.	Име:	
2.2.	Презиме:	
2.3.	Назив на работно место:	
2.4.	Електронска пошта:	
2.5.	Дигитален потпис на службеното лице	
3. Податоци за <u>странката</u> која има поднесено барање:		
3.1.	За физичкото лице кое има поднесено барање:	
3.1.1.	Име:	
3.1.2.	Презиме:	
3.1.3.	Единствен матичен број:	
3.1.4.	Други информации по потреба:	
4. <u>Предмет на барањето</u> на странката поставено пред центарот надлежен за решавање на барањето:		
	Предмет на барањето поставено од странката до органот за решавање на барањето (органот кој што ги бара податоците за службените факти за кои евиденција води органот од кој што се бараат податоците – Што барал субјектот):	
5. <u>Согласност</u>		
	Произнесување дали странката која што поднесува барање има дадено согласност за користење на нејзините лични податоци во постапката за остварување на правото пред надлежните органи (право на избор на странката):	

Прилог бр.3

Одговор на барање за прибавување на податоци по службена должност

1. Податоци за институцијата која доставува податоци за кои води службена евиденција:		
1.1.	Институција (назив):	
1.2.	Адреса:	
2. Податоци за доставениот одговор:		
2.1.	Број, датум и време на доставување податоци (одговор):	
2.2.	Број на барањето на кое се одговара:	
2.3.	Вид на податоци кои се доставуваат:	
3. Податоци за службеното лице кое доставува одговор:		
3.1.	Име:	
3.2.	Презиме:	
3.3.	Назив на работно место:	
3.4.	Електронска пошта на корисникот:	
3.5.	Дигитален потпис на службеното лице	
4. Податоци за странката за која се доставуваат податоците (одговор):		
4.1.	За физичкото лице кое има поднесено барање:	
4.1.1.	Име:	
4.1.2.	Презиме:	
4.1.3.	Единствен матичен број:	
4.1.4.	Други информации во врска со барањето:	
4.3.	Одговор на барањето (наведување што конкретно се доставува):	
4.3.1.	...	
4.3.2.	...	
4.3.3.	Други информации (евентуално не постоење на факти за барањето)	

1305.

Врз основа на член 67 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија” бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12 и 15/13), министерот за труд и социјална политика, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТОЈБАТА НА ПРИХОДИТЕ, ИМОТОТ И ИМОТНИТЕ ПРАВА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ПОСТОЈАНА ПАРИЧНА ПОМОШ, СОСТАВОТ И НАЧИНОТ НА РАБОТАТА НА СТРУЧНАТА КОМИСИЈА И ВТОРОСТЕПЕНАТА КОМИСИЈА, ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА, НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА НА ИЗДАДЕНИТЕ НАОДИ И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ДАВАЊЕ НА НАОД, ОЦЕНКА И МИСЛЕЊЕ ЗА НЕСПОСОБНОСТА ЗА РАБОТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на утврдување на состојбата на приходите, имотот и имотните права и потребната документација за остварување на правото на постојана парична помош, составот и начинот на работата на стручната комисија и второстепената комисија, легитимацијата на стручните лица, начинот на водење на евиденција на издадените наоди и формата и содржината на образецот за давање на наод, оценка и мислење за неспособноста за работа.

Член 2

Состојбата на приходите на подносителот на барањето за постојана парична помош и лицето кое е должно согласно со Законот за семејството да го издржува се утврдува врз основа на примањата остварени од:

1. плата, исплатена во последните три месеци пред поднесување на барањето;
2. пензија (остварена во Република Македонија и странство);
3. паричен надоместок по основ на невработеност;
4. пријавени или остварени нето приходи во Управата за јавни приходи;
5. приходи од финансиска поддршка од областа на земјоделството и руралниот развој, остварени во претходната година;
6. воена или цивилна инвалиднина;
7. штеден влог и камати од заштеди;
8. остварени приходи од хартии од вредност;
9. остварени приходи од привремена работа во странство;
10. законска издршка;
11. родителски додаток за дете и
12. надоместок на плата за скратено работно време поради неа на дете со телесни или ментални пречки во развојот.

Како приход, во смисла на став 1 на овој член, не се смета:

1. паричен надоместок за помош и нега од друго лице;
2. детски додаток и посебен додаток;
3. надоместоци за телесно оштетување;
4. еднократна парична помош и помош во натура;

5. паричен надоместок за трошоците за сместено лице и надоместок за згрижување на лице во згрижувачко семејство;

6. еднократна парична помош за новороденче;

7. законска издршка за дете во висина до 5.000 денари, која се усогласува со порастот на трошоците на живот за претходната година, објавени од Државниот завод за статистика, во јануари за тековната година;

8. парична помош за социјално домување,

9. социјална парична помош и

10. парична помош на лице кое до 18 години возраст имало статус на дете без родители и родителска грижа.

Приходите од став 1 на овој член се утврдуваат по член на семејството.

Член 3

Како имот на корисникот на правото на постојана парична помош и на членовите на неговото семејство, од кој може да се издржува, се смета:

1. друга семејна кука или стан (во која не живее или не ја користи за живеење);
2. кука во градба;
3. кука за одмор и рекреација;
4. деловен простор;
5. обработливо земјиште во сопственост или под закуп или со договор за користење на земјоделско земјиште на плодоуживање, со површина поголема од 7.000 м², распоредено во 1,2 и 3 катастарска класа;
6. заштеди во вредност над 50.000,00 денари и
7. хартии од вредност.

Како имотни права од кои корисникот на правото на постојана парична помош може да се издржува се смета закупнината остварена од имотот од став 1 точките 1, 2, 3, 4 и 5 на овој член.

Член 4

Потребна документација за остварување и користење на правото на социјална парична помош за сите членови на домаќинството е:

1. важечка лична карта за државјани на Република Македонија, лична карта за постојан престој на странец, лична карта за признат бегалец или лична карта за лице под супсидијарна заштита, се доставува само на увид за докажување на идентитетот и државјанството;
2. извод од матичната книга на родените;
3. извод од матичната книга на венчаните;
4. извод од матичната книга на умрените;
5. пресуда за развод на брак;
6. уверение за остварени годишни приходи;
7. имотен лист;
8. потврда за остварени приходи од плата во Република Македонија или странство;
9. потврда за корисник на пензија остварена во Република Македонија или странство;
10. за невработено лице кое не е во евиденција во Агенцијата за вработување на Република Македонија потребно е листа на регистрирани податоци за остварен стаж;
11. пресуда за определена законска издршка;
12. потврда за редовен студент и
13. извештај за наод и мнение на надлежен орган (матичен лекар) и медицинска документација.

Документите од став 1 алинеи 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 и 10 на овој член, центарот за социјална работа ги прибавува по службена должност по пат на размена на податоците по електронски пат со надлежните институции или во писмена форма, по претходно дадената писмена согласност на подносителот/корисникот за користење на неговите лични податоци во постапката за остварување и користење на правото на постојана парична помош. Документите од став 1 алинеи 5, 11, 12 и 13 на овој член ги прибавува подносителот/корисникот при поднесување на барањето и во текот на користење на правото на постојана парична помош.

Писмената согласност на подносителот/корисникот за користење на неговите лични податоци во постапката за остварување и користење на правото на постојана парична помош се дава на образец – Изјава, кој е даден во прилог бр. 3 и е составен дел на овој правилник.

Писмената согласност од став 3 на овој член се печати на хартија во бела боја со А4 формат и содржи: име и презиме на подносителот на барањето, единствен матичен број на граѓанинот, место и адреса на живеење, број, датум и орган кој ја издал личната карта, содржина на изјавата и место за потпис на подносителот на барањето и стручниот работник.

Подносителот на барањето за остварување на правото на постојана парична помош со писмена изјава ја потврдува материјалната состојба за приходите од член 2 став 1 точките 7, 8 и 9 од овој правилник, како и имотот и имотните права од член 3 став 1 точка 6 и член 3 став 2 од овој правилник.

Центарот за социјална работа по пат на размена на податоци со Агенцијата за вработување на Република Македонија го проверува статусот на лицата кои не се вработени, лицата кои се корисници на паричен надоместок по основ на невработеност, лицата кои одбиле понуда за вработување, обука, преквалификација или доквалификација заради вработување и лицата кои се работно ангажирани за извршување на јавни работи.

Центарот за социјална работа проверува дали лицето е корисник на цивилна инвалиднина.

Член 5

Подносителот на барањето за остварување на право на постојана парична помош кој има статус на бараател на право на азил, признат бегалец, лице под хуманитарна или супсидијарна заштита согласно Законот за азил и привремена заштита, покрај документите наведени во член 4 став 1 точка 1 од овој правилник, за документите наведени во член 4 став 1 точка 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 од овој правилник со писмена изјава потврдува дали е во можност истите да ги обезбеди и ја потврдува материјалната и семејната состојба за себе и членовите на своето семејство.

Член 6

Центарот за социјална работа барањето за прибавување на податоци за факти за кои службена евиденција води друг државен орган, односно друг субјект кој води регистар на податоци, по дадената согласност од странката за користење на нејзините лични податоци во постапката за остварување на правото на постојана

парична помош, го поднесува на образец – Барање за прибавување на податоци по службена должност, кој е даден во прилог бр. 4 и е составен дел на овој правилник.

Барањето од став 1 на овој член се печати на хартија во бела боја со А4 формат и содржи: податоци за центарот за социјална работа кој поднесува барање за размена на податоци по електронски пат со надлежните институции или во писмена форма во постапката за остварување на правото на постојана парична помош, податоци за службеното лице кое постапува по барањето на странката во институцијата која бара податоци, предмет на барањето на странката доставено до центарот за социјална работа надлежен за решавање на барањето и согласност од странката која што поднесува барање.

Институцијата која дава одговор по поднесеното барање, одговорот го доставува до центарот за социјална работа на образец – Одговор на барањето за прибавување на податоци по службена должност, кој е даден во прилог бр. 5 и е составен дел на овој правилник.

Одговорот од став 3 на овој член се печати на хартија во бела боја со А4 формат и содржи: податоци за институцијата која доставува податоци за кои води службена евиденција, податоци за службеното лице кое доставува одговор и податоци за странката за која се доставуваат податоците.

Член 7

Стручната комисија за утврдување неспособност за работа (во натамошниот текст: стручната комисија) се состои од три члена и тоа:

1. доктор специјалист или доктор на медицина, претседател;
2. доктор специјалист или доктор на медицина, член и
3. доктор специјалист или доктор на медицина, член.

Наод, оценка и мислење за неспособноста за работа се издава од страна на стручната комисија на образец кој е даден во прилог бр. 1 и е составен дел на овој правилник.

Член 8

Наодот, оцената и мислењето од член 7 став 2 од овој правилник се печати на хартија во бела боја со А4 формат и содржи: "СТРУЧНА КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ НАОД, ОЦЕНА И МИСЛЕЊЕ ЗА НЕСПОСОБНОСТА ЗА РАБОТА", под тоа, во горниот лев агол стои: стручна комисија бр., наод бр. и датум, во горниот десен агол стои: Центар за социјални работи (каде е поднесено барањето), број и датум, во средината стои наслов „НАОД, ОЦЕНА И МИСЛЕЊЕ ЗА НЕСПОСОБНОСТА ЗА РАБОТА“, под него се впишуваат следните податоци: 1. Општи податоци за лицето за кое се однесува барањето (име, име на едниот од родителите, презиме), ЕМБГ, место на раѓање, адреса и место на живеење, пол (машки, женски), стручна подготовка, работен стаж; 2. Наодот, оцената и мислењето се дава врз основа на: а) Непосреден преглед на лицето и увид во медицинската и др. документација, б) Увид во медицинската документација; 3. Збирни резултати од прег-

ледот и испитувања на членовите на стручната комисија; 4. Дијагноза на болеста со назначување на шифрата; 5. Приложена медицинска документација; 6. Оценка и мислење за неспособноста за работа (не постои неспособност за работа, постои неспособност за работа; Контролен преглед: нема потреба, има потреба (по 6 месеци, по 12 месеци, по 24 месеци од датум на одлуката на комисијата); забелешка; место за потпис на членовите на комисијата (претседател и два члена) и место за печат.

Член 9

Со работата на стручната комисија раководи претседателот на комисијата.

Стручната комисија работи и одлучува во полн состав, а по исклучок, во случај на оправдано отсуство на еден член, комисијата може да одлучува во состав од два члена.

Стручната комисија неспособноста за работа ја утврдува според прописите од областа на пензиско-инвалидското осигурување, кои го регулираат минимум на обемот и содржината на медицинската документација во постапката за остварување права по основ на инвалидност.

Член 10

Наод, оценка и мислење за неспособноста за работа се дава од страна на стручната комисија врз основа на непосреден преглед на подносителот на барањето, освен во случај кога од приложената медицинска документација несомнено може да се утврди неспособност за работа за подносителот на барањето за остварување на право на постојана парична помош.

Член 11

Во постапката по поднесена жалба против првостепено решение за правото на постојана парична помош, Наодот, оцената и мислењето за утврдување на неспособноста за работа се даваат од страна на Второстепена комисија.

Наодот, оцената и мислењето од став 1 на овој член се издава на образец кој е даден во прилог бр. 2 и е составен дел на овој правилник.

Член 12

Наодот, оцената и мислењето од член 11 од овој правилник содржи: „ВТОРОСТЕПЕНА КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ НАОД, ОЦЕНА И МИСЛЕЊЕ ЗА НЕСПОСОБНОСТА ЗА РАБОТА“; предмет број; датум; 1. Општи податоци за лицето за кое се однесува барањето, (име, име на едниот од родителите, презиме); ЕМБГ; место на живеење; текст: "Второстепената комисија за давање Наод, оценка и мислење за неспособноста за работа формирана од Министерот за труд и социјална политика, при решавање по поднесена жалба против првостепено решение за остварување право на постојана парична помош, ги разгледа списите во предметот, Наодот, оцената и мислењето на Стручната комисија за давање Наод, оценка и мислење за утврдување на неспособноста за работа и приложената медицинска документација и утврди"; 2. Дијагноза на болеста со назначување на шифрата; 3. Оценка и мислење за неспо-

собноста за работа (не постои неспособност за работа, постои неспособност за работа); Контролен преглед (нема потреба, има потреба, по 12 месеци, по 24 месеци од датум на одлуката на комисијата, потребно е повторно да биде упатен и прегледан од страна на Стручната комисија за давање наод, оценка и мислење за неспособноста за работа); место за потпис (претседател и два члена) и место за печат.

Член 13

Второстепената комисија е составена од три члена, и тоа:

1. доктор специјалист или доктор на медицина, претседател;
2. доктор специјалист или доктор на медицина, член и
3. доктор специјалист или доктор на медицина, член.

Член 14

Со работата на второстепената комисија раководи претседателот на комисијата.

Второстепената комисија работи и одлучува во полн состав на работни седници, а по исклучок, во случај на оправдано отсуство на еден член, комисијата може да одлучува во состав од два члена.

Член 15

Легитимацијата на стручните лица се издава согласно Правилникот за начинот на остварување на правото на паричен надоместок за помош и нега од друго лице („Службен весник на Република Македонија“ бр. 122/09, 36/12 и 150/12).

Член 16

Евиденцијата на издадените наоди, оцени и мислења на стручната комисија, која содржи: реден број, бројот и датум на предметот на центарот за социјална работа, име и презиме и единствен матичен број на граѓанинот на барателот, број и датум на наодот, оцената и мислење за неспособноста за работа, контролен преглед и забелешка, се води во писмена форма.

Член 17

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на остварување и користење на правото на постојана парична помош („Службен весник на Република Македонија“ бр. 146/09, 59/2011, 123/11, 64/12 и 150/12).

Член 18

Постапките започнати пред влегувањето во сила на овој правилник ќе завршат согласно одредбите на овој правилник.

Член 19

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2617/1
12 април 2013 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Спиро Ристовски, с.р.

Прилог бр.1

**СТРУЧНА КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ НАОД, ОЦЕНА И МИСЛЕЊЕ ЗА НЕСПОСОБНОСТА
ЗА РАБОТА**

Стручна комисија бр. _____
Наод бр. _____
Датум _____

Центар за социјални работи
(каде е поднесено барањето)
_____ бр. _____ Датум _____

НАОД, ОЦЕНА И МИСЛЕЊЕ ЗА НЕСПОСОБНОСТА ЗА РАБОТА**1. Општи податоци за лицето за кое се однесува барањето**

(име, име на едниот од родителите, презиме)

ЕМБГ : □□□□□□□□□□□□

Место на раѓање _____

Адреса и место на живеење _____

Пол : ☐ машки ☐ женски Стручна подготовка _____ Работен стаж _____

2. НАОДОТ, ОЦЕНАТА И МИСЛЕЊЕТО СЕ ДАВА ВРЗ ОСНОВА НА :

- а) Непосреден преглед на лицето и увид во медицинската и др. документација
- б) Увид во медицинската документација

3. Збирни резултати од прегледот и испитувања на членовите на стручната комисија:**4. Дијагноза на болеста со назначување на шифрата:****5. Приложена медицинска документација:****6. Оцена и мислење за неспособноста за работа:**

- ☐ не постои неспособност за работа
- ☐ постои неспособност за работа

Контролен преглед:

- ☐ нема потреба
 - ☐ има потреба : ☐ по 6 месеци ☐ по 12 месеци ☐ по 24 месеци
- (од дата на одлуката на комисијата)

Забелешка :**Членови на комисија:**

Претседател _____

1. Член _____

2. Член _____

МП

Прилог бр.2

**ВТОРОСТЕПЕНА КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ НАОД, ОЦЕНА И МИСЛЕЊЕ ЗА НЕСПОСОБНОСТА
ЗА РАБОТА**

Предмет број 10- _____

На ден _____ година

1. Општи податоци за лицето за кое се однесува барањето_____ ЕМБГ : _____
(име, име на едниот од родителите, презиме)

Место на живеење _____

Второстепената стручна комисија за давање Наод, оценка и мислење за неспособноста за работа формирана од Министерот за труд и социјална политика, при решавање по поднесена жалба против првостепено решение за остварување право на постојана парична помош, ги разгледа списите во предметот, Наодот, оцената и мислењето на Стручната комисија за давање Наод, оценка и мислење за неспособноста за работа и приложената медицинска документација и утврди:

2. Дијагноза на болеста со назначување на шифрата:_____
_____**3. Оценка и мислење за неспособноста за работа:**☐ не постои неспособност за работа☐ постои неспособност за работа**Контролен преглед:**☐ нема потреба☐ има потреба: ☐ по 12 месеци ☐ по 24 месеци
(од дата на одлуката на комисијата)☐ Потребно е повторно да биде упатен и прегледан од страна на Стручната комисија за давање наод, оценка и мислење за неспособноста за работа**Членови на комисија:**

Претседател _____

Член _____

Член _____

МП

Стручен работник,

Прилог бр. 4

Барање за прибавување на податоци по службена должност

1. Податоци за Центарот за социјална работа од каде се поднесува барањето:		
1.1.	Институција (назив):	
1.2.	Адреса:	
1.3.	Датум и време на поднесување на барањето:	
1.4.	Број на барањето:	
1.5.	Предмет на барање (податоци за факти кои се бараат и за кои службена евиденција води органот од кои што се бараат податоците):	
1.6.	Законски рок за добивање одговор (3 дена):	
2. Податоци за службеното лице кое постапува по барањето на странката во институцијата која бара податоци:		
2.1.	Име:	
2.2.	Презиме:	
2.3.	Назив на работно место:	
2.4.	Електронска пошта:	
2.5.	Дигитален потпис на службеното лице	
3. Податоци за <u>странката</u> која има поднесено барање:		
3.1.	За физичкото лице кое има поднесено барање:	
3.1.1.	Име:	
3.1.2.	Презиме:	
3.1.3.	Единствен матичен број:	
3.1.4.	Други информации по потреба:	
4. <u>Предмет на барањето</u> на странката поставено пред центарот надлежен за решавање на барањето:		
	Предмет на барањето поставено од странката до органот за решавање на барањето (органот кој што ги бара податоците за службените факти за кои евиденција води органот од кој што се бараат податоците – Што барал субјектот):	
5. <u>Согласност</u>		
	Произнесување дали странката која што поднесува барање има дадено согласност за користење на нејзините лични податоци во постапката за остварување на правото пред надлежните органи (право на избор на странката):	

Прилог бр.5**_Одговор на барање за прибавување на податоци по службена должност**

1. Податоци за <u>институцијата</u> која доставува податоци за кои води службена евиденција:		
1.1.	Институција (назив):	
1.2.	Адреса:	
2. Податоци за <u>доставениот одговор</u> :		
2.1.	Број, датум и време на доставување податоци (одговор):	
2.2.	Број на барањето на кое се одговара:	
2.3.	Вид на податоци кои се доставуваат:	
3. Податоци за <u>службеното лице</u> кое доставува одговор:		
3.1.	Име:	
3.2.	Презиме:	
3.3.	Назив на работно место:	
3.4.	Електронска пошта на корисникот:	
3.5.	Дигитален потпис на службеното лице	
4. Податоци за <u>странката</u> за која се доставуваат податоците (одговор):		
4.1.	За физичкото лице кое има поднесено барање:	
4.1.1.	Име:	
4.1.2.	Презиме:	
4.1.3.	Единствен матичен број:	
4.1.4.	Други информации во врска со барањето:	
4.3.	Одговор на барањето (наведување што конкретно се доставува):	
4.3.1.	...	
4.3.2.	...	
4.3.3.	Други информации (евентуално не постоење на факти за барањето)	

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ

1306.

Врз основа на член 158-с точка 1) а во врска со член 18 став (10) и член 21-б од Законот за супервизија на осигурување – пречистен текст („Службен весник на Република Македонија” бр. 30/2012), Одлука на Уставен суд бр.202/2011 („Службен весник на Република Македонија” бр.45/2012), Одлука на Уставен суд бр.130/2011 („Службен весник на Република Македонија” бр.60/2012) и Одлука на Уставен суд бр.122/2011 („Службен весник на Република Македонија” бр. 64/2012), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување, донесе

П Р А В И Л Н И К

**ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И НАЧИНОТ
ЗА СТЕКНУВАЊЕ КВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО
ВО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ, ОСИГУРИТЕЛНО
БРОКЕРСКО ДРУШТВО И ДРУШТВО ЗА
ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ**

И. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува:

- Потребната документација, начинот на нејзино доставување, како и начинот за нејзино оценување во постапката на издавање согласност за стекнување акции со право на глас во друштво за осигурување чиј вкупен номинален кумулативен износ е еднаков или надминува 10%, 20%, 33%, 50% или 75% од вкупниот број на издадени акции со право на глас во друштвото за осигурување (во натамошниот текст: согласност за стекнување квалификувано учество во друштво за осигурување);

- Потребната документација, начинот на нејзино доставување, како и начинот за нејзино оценување во постапката на издавање согласност за стекнување акции со право на глас во осигурително брокерско друштво чиј вкупен номинален кумулативен износ е еднаков или надминува 10%, 20%, 33%, 50% или 75% од вкупниот број на издадени акции со право на глас во осигурително брокерското друштво (во натамошниот текст: согласност за стекнување квалификувано учество во осигурително брокерско друштво) и

- Потребната документација, начинот на нејзино доставување, како и начинот за нејзино оценување во постапката на издавање согласност за стекнување акции со право на глас во друштво за застапување во осигурување чиј вкупен номинален кумулативен износ е еднаков или надминува 10%, 20%, 33%, 50% или 75% од вкупниот број на издадени акции со право на глас во друштвото за застапување во осигурување (во натамошниот текст: согласност за стекнување квалификувано учество во друштво за застапување во осигурување), согласно Законот за супервизија на осигурување (во понатамошниот текст: Законот).

II. СОГЛАСНОСТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ КВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО ВО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 2

(1) Лицето кое има намера директно или индиректно, постапно или одеднаш да стекне квалификувано учество во друштво за осигурување е должно до Аген-

цијата за супервизија на осигурување (во понатамошниот текст: Агенцијата) да достави барање за добивање согласност за стекнување квалификувано учество во друштво за осигурување на соодветен пропишан образец кој е даден во Прилог 1 од овој правилник и е негов составен дел.

(2) Доколку лицето кое има намера да стекне квалификувано учество во друштво за осигурување е правно лице, кон барањето од став (1) на овој член ја доставува следната документација:

1. пополнет Прашалник за правни лица кои имаат намера да стекнат акции во друштво за осигурување, осигурително брокерско друштво, односно друштво за застапување во осигурување (Прилог 2);

2. податоци за бројот на акции кои лицето има намера да ги стекне во друштвото за осигурување, податоци за бројот на акциите кои лицето можеби веќе ги поседува во тоа друштво за осигурување, како и податоци за процентот на учество во почетниот капитал на друштвото пред и по стекнувањето на акциите;

3. одлука на надлежниот орган на правното лице за стекнување акции во друштвото за осигурување;

4. извори на средства за уплата на капиталот, и тоа:

(1) Изјава на надлежен орган на правното лице дадена под целосна кривична и материјална одговорност, за потеклото на средствата што се вложуваат на име акционерски капитал на друштвото, како и (2) соодветен доказ за изворот на средствата кои лицето ги вложува во друштвото (ревизорски извештај на правното лице, завршна сметка или друг соодветен доказ);

5. потврда од надлежна институција за редовно плаќање на јавните давачки од страна на правното лице;

6. доказ дека на правното лице не му е изречена споредна казна забрана за добивање дозвола за вршење работи на осигурување, застапување во осигурување или осигурително брокерски работи, забрана за основање на нови правни лица, одземање на дозвола за вршење работи на застапување во осигурувањето или осигурително брокерски работи, односно привремена или трајна забрана за вршење дејност од областа на осигурувањето, и тоа: (1) Потврда од Централен регистар, односно друга надлежна институција, како и (2) Изјава на надлежен орган на правното лице дадена под целосна кривична и материјална одговорност дека на правното лице не му е изречена споредна казна забрана за добивање дозвола за вршење работи на осигурување, застапување во осигурување или осигурително брокерски работи, забрана за основање на нови правни лица, одземање на дозвола за вршење работи на застапување во осигурувањето или осигурително брокерски работи, односно привремена или трајна забрана за вршење дејност од областа на осигурувањето;

7. доказ дека против правното лице не е поведена стечајна постапка или постапка на ликвидација, и тоа: (1) Потврда од Централен регистар, односно друга надлежна институција дека против правното лице не е покрената стечајна или ликвидациона постапка и (2) Изјава на надлежен орган на правното лице, дадена под целосна кривична и материјална одговорност дека против правното лице не е покрената стечајна или ликвидациона постапка;

8. доказ дека правното лице не е поврзано лице со друго правно лице во кое друштвото за осигурување (во кое лицето има намера да стекне квалификувано учество), директно или индиректно, поседува сопственост на најмалку 10% од капиталот или правата на глас во тоа лице, и тоа: (1) Изјава на надлежен орган на правното лице дадена под целосна кривична и материјална одговорност дека правното лице не е поврзано лице со друго правно лице во кое друштвото за осигурување, директно или индиректно, поседува сопственост на најмалку 10% од капиталот или правата на глас во тоа лице; (2) Изјава на надлежен орган на правното лице дадена под целосна кривична и материјална одговорност за сите лица кои се поврзани со правното лице со докази за начинот на поврзаност; (3) Изјава на надлежен орган на правното лице дадена под целосна кривична и материјална одговорност за сите лица кои во правното лице поседуваат, директно или индиректно, повеќе од 10% од акциите, односно уделите, како и за сите лица во кои правното лице поседува, директно или индиректно, повеќе од 10 % од акциите, односно уделите, потпишан од овластено лице на правното лице основач; (4) Извод од Централен депозитар за хартии од вредност, односно друг јавен регистар, за тоа кои се иматели на акции, односно удели во правното лице; и (5) Извод од Централен депозитар за хартии од вредност, односно друг јавен регистар, за тоа каде правното лице поседува акции, односно удели;

9. доказ дека правното лице не работи и нема да работи спротивно на одредбите од Законот за спречување перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам, и тоа: Изјава на надлежен орган на правното лице дадена под целосна кривична и материјална одговорност, дека правното лице не работи и нема да работи спротивно на одредбите од Законот за спречување перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам;

10. акт за основање, односно Статут на правното лице;

11. список на членови на органот на управување во правното лице (Извод од Централен регистар или друг соодветен јавен регистар);

12. извод од регистарот во кој е регистрирано правното лице;

13. копија од акционерската книга, односно доказ од друг соодветен јавен регистар за правното лице;

14. ревизорски извештај за последните две деловни години за правното лице, односно завршна сметка за последните две деловни години доколку правното лице нема обврска за ревизија на финансиски извештаи. Правните лица кои се основани и работат помалку од две години, се должни да обезбедат ревизорски извештаи, односно завршни сметки за последните две деловни години за своите акционери – правни лица, односно да ја достават соодветната документација од точка 6) од овој став за своите акционери – физички лица кои имаат учество во капиталот на правното лице – основач над 10%. Ревизорскиот извештај кој се доставува за странско правно лице треба да биде изготвен од реформирана меѓународна ревизорска куќа. За домашно правно лице или за акционер на правното лице се доставува ревизорски извештај доколку согласно Законот за трговски друштва е обврзано да изработи ревизорски извештај;

15. доказ за платен надоместок за издавање согласност за стекнување квалификувано учество во друштво за осигурување, согласно Тарифникот на Агенцијата.

16. други докази и документација за оцена на бонитетот на правното лице, како и оцена на неговите акционери, односно иматели на удели.

(3) Доколку правното лице кое има намера да стекне квалификувано учество во друштво за осигурување е странско правно лице лице или домашно правно лице кое, непосредно или посредно, е во мнозинска сопственост на странски физички или правни лица, кон барањето за добивање согласност за стекнување квалификувано учество од став (1) на овој член ја доставува и следната документација:

1. доказ од странското друштво за осигурување дека има дозвола за вршење работи на осигурување во матичната земја, ако странскиот акционер е друштво за осигурување;

2. мислење на странска институција овластена за супервизија на друштвото осигурување, ако странскиот акционер е друштво за осигурување; и

3. ревизорски извештај од првокласно друштво за ревизија за последната деловна година, ако странскиот акционер не е друштво за осигурување.

(4) Доколку лицето кое има намера да стекне квалификувано учество во друштво за осигурување е физичко лице, кон барањето од став (1) на овој член ја доставува следната документација:

1. пополнет Прашалник за физички лица кои имаат намера да стекнат акции во друштво за осигурување, осигурително брокерско друштво, односно друштво за застапување во осигурување (Прилог 3);

2. податоци за бројот на акции кои лицето има намера да ги стекне во друштвото за осигурување, податоци за бројот на акциите кои лицето можеби веќе ги поседува во тоа друштво за осигурување, како и податоци за процентот на учество во почетниот капитал на друштвото пред и по стекнувањето на акциите;

3. копија од лична карта или пасош (за странско физичко лице) – на увид;

4. извори на средства за уплата на капиталот, и тоа: (1) Изјава на физичкото лице дадена под целосна кривична и материјална одговорност, за потеклото на средствата што се вложуваат на име акционерски капитал на друштвото за осигурување, како и (2) соодветен доказ за изворот на средствата кои лицето ги вложува во друштвото (решение за наследство, потврда од банка или друга финансиска институција за висината и датумот на вложените средства, документ за висината на платата и приходите остварени по други основи, годишна даночна пријава и друг соодветен доказ);

5. потврда од надлежна институција за редовно плаќање на јавните давачки од страна на физичкото лице;

6. доказ дека на физичкото лице не му е изречена споредна казна забрана за добивање дозвола за вршење работи на осигурување, застапување во осигурување или осигурително брокерски работи, забрана за основање на нови правни лица, одземање на дозвола за вршење работи на застапување во осигурувањето или осигурително брокерски работи, односно привремена или трајна забрана за вршење дејност од областа на осигу-

рувањето, и тоа: (1) Потврда од Централен регистар, односно друга надлежна институција, како и (2) Изјава на физичкото лице дадена под целосна кривична и материјална одговорност дека на физичкото лице не му е изречена споредна казна забрана за добивање дозвола за вршење работи на осигурување, застапување во осигурување или осигурително брокерски работи, забрана за основање на нови правни лица, одземање на дозвола за вршење работи на застапување во осигурувањето или осигурително брокерски работи, односно привремена или трајна забрана за вршење дејност од областа на осигурувањето;

7. изјава на физичкото лице дадена под целосна кривична и материјална одговорност, дека во последните три години не бил член на орган на управување, надзорен орган или лице со посебни права и одговорности во друштво за осигурување или друго правно лице над кое е отворена стечајна постапка;

8. доказ дека физичкото лице не е поврзано лице со правно лице во кое друштвото за осигурување (во кое лицето има намера да стекне квалификувано учество), директно или индиректно, поседува сопственост на најмалку 10% од капиталот или правата на глас во тоа лице, и тоа: (1) Изјава на физичкото лице дадена под целосна кривична и материјална одговорност дека физичкото лице не е поврзано лице со правно лице во кое друштвото за осигурување, директно или индиректно, поседува сопственост на најмалку 10% од капиталот или правата на глас во тоа лице; (2) Изјава на физичкото лице дадена под целосна кривична и материјална одговорност за сите лица кои се поврзани со лицето со докази за начинот на поврзаност; и (3) Извод од Централен депозитар за хартии од вредност, односно друг јавен регистар, за тоа каде лицето поседува акции, односно удели;

9. доказ дека физичкото лице - основач не работи и нема да работи спротивно на одредбите од Законот за спречување перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам, и тоа: Изјава на физичкото лице дадена под целосна кривична и материјална одговорност, дека физичкото лице не работи и нема да работи спротивно на одредбите од Законот за спречување перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам;

10. доказ за платен надоместок за издавање согласност за стекнување квалификувано учество во друштво за осигурување, согласно Тарифникот на Агенцијата и

11. други докази за оцена на бонитетот на физичкото лице.

(5) Лицето кое има намера да стекне акции, чиј кумулативен номинален износ изнесува најмалку 33% од вкупниот број акции, односно од вкупниот број издадени акции со право на глас во друштвото за осигурување, покрај документација од став (2), односно (3) од овој Правилник, е должно да достави и:

1. Стратешки деловен план кој треба да ги содржи очекуваните цели, насоки и перспективи на друштвото за осигурување, како и можни предлози за проширување и унапредување на работењето и присуството на пазарот;

2. Изјава дадена под целосна кривична и материјална одговорност, потпишана од лицето или од надлежен орган на лицето (доколку станува збор за правно лице), дека ќе продолжи да го поддржува работењето на друштвото за осигурување.

(6) При одлучувањето врз основа на доставената документација од став (2), (3) и (4) од овој член, се оценува дали лицето кое има намера да стекне акции во друштвото за осигурување ги исполнува критериумите пропишани со Законот за супервизија на осигурување, најмалку преку:

- утврдување на идентитетот на лицата кои имаат намера да стекнат квалификувано учество во друштво за осигурување, лицата поврзани со нив и нивната правна форма;

- утврдување дали финансиската состојба на лицата кои имаат намера да стекнат квалификувано учество во друштво за осигурување е соодветна во однос на вредноста на акциите кои имаат намера да ги стекнат;

- утврдување на изворите на средства, нивното потекло и легалност;

- оцена на можностите за поддршка на планираниот раст на сопствените средства на друштво за осигурување од страна на лицата кои имаат намера да стекнат квалификувано учество во друштво за осигурување;

- оцена на прописите и практиките на земјата од каде доаѓа лицето кое има намера да стекне квалификувано учество во друштво за осигурување од аспект на тоа дали Агенцијата за супервизија на осигурување ќе може ефикасно да ја врши супервизорската функција и дали ќе може да оствари соработка со надлежниот супервизорски орган на таа земја од аспект на почитување на меѓународните принципи и стандарди за соработка и размена на информации за вршење на ефикасна супервизија (доколку се работи за странско лице кое има намера да стекне акции во друштво за осигурување);

- утврдување дека степенот на усогласеност на прописите и практиките на земјата од каде доаѓа лицето кое има намера да стекне квалификувано учество во друштво за осигурување со меѓународните стандарди во доменот на финансиите, финансиското известување и сметководството, спречувањето перење пари и сл., не упатува на можност за постоење на висок ризик со што би била загрозувана стабилноста, сигурноста и репутацијата на друштвото за осигурување, односно неговото работење во согласност со прописите (доколку се работи за странско лице кое има намера да стекне акции во друштво за осигурување);

- утврдување дали во барањето постојат неконзистентности кои не можат да бидат објаснети.

(7) Во однос на барањето за издавање согласност за стекнување квалификувано учество од страна на лице кое ги стекнува акциите врз основа на одлука на надлежен орган во согласност со закон, документацијата што треба да ја достави ова лице и постапката за оцена, соодветно се применуваат одредбите од ставовите (2), (3), (4), (5) и (6) од овој член.

(8) По барањето од став (1) од овој член, Агенцијата донесува решение за издавање согласност или за одбивање на барањето, во роковите пропишани со Законот за супервизија на осигурување.

III. СОГЛАСНОСТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ КВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО ВО ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО ДРУШТВО, ОДНОСНО ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 3

(1) Лицето кое има намера, директно или индиректно, постапно или одеднаш да стекне квалификувано учество во осигурително брокерско друштво, односно друштво за застапување во осигурување е должно до Агенцијата да достави барање за добивање согласност за стекнување квалификувано учество во осигурително брокерско друштво, односно друштво за застапување во осигурување, на соодветен пропишан образец кој е даден во Прилог 1 од овој правилник и е негов составен дел.

(2) Доколку лицето кое има намера да стекне квалификувано учество во осигурително брокерско друштво, односно друштво за застапување во осигурување е правно лице, кон барањето од став (1) на овој член ја доставува следната документација:

1. пополнет Прашалник за правни лица кои имаат намера да стекнат акции во друштво за осигурување, осигурително брокерско друштво, односно друштво за застапување во осигурување (Прилог 2);

2. податоци за бројот на акции кои лицето има намера да ги стекне во осигурително брокерското друштво, односно друштво за застапување во осигурување, податоци за бројот на акциите кои лицето можеби веќе ги поседува во тоа друштво, како и податоци за процентот на учество во почетниот капитал на друштвото пред и по стекнувањето на акциите;

3. одлука на надлежниот орган на правното лице за стекнување на акции во осигурително брокерско друштво, односно друштво за застапување во осигурување;

4. извори на средства за уплата на капиталот, и тоа: (1) Изјава на надлежен орган на правното лице дадена под целосна кривична и материјална одговорност, за потеклото на средствата што се вложуваат на име акционерски капитал на друштвото, како и (2) соодветен доказ за изворот на средствата кои лицето ги вложува во друштвото (ревизорски извештај на правното лице, завршна сметка или друг соодветен доказ);

5. потврда од надлежна институција за редовно плаќање на јавните давачки од страна на правното лице;

6. доказ дека на правното лице не му е изречена споредна казна забрана за добивање дозвола за вршење работи на осигурување, застапување во осигурување или осигурително брокерски работи, забрана за основање на нови правни лица, одземање на дозвола за вршење работи на застапување во осигурувањето или осигурително брокерски работи, односно привремена или трајна забрана за вршење дејност од областа на осигурувањето, и тоа: (1) Потврда од Централен регистар, односно друга надлежна институција, како и (2) Изјава на надлежен орган на правното лице дадена под целосна кривична и материјална одговорност дека на правното лице не му е изречена споредна казна забрана за добивање дозвола за вршење работи на осигурување, застапување во осигурување или осигурително брокерски работи, забрана за основање на нови правни лица, одземање на дозвола за вршење работи на застапување во осигурувањето или осигурително брокерски работи, односно привремена или трајна забрана за вршење дејност од областа на осигурувањето;

7. доказ дека против правното лице не е поведена стечајна постапка или постапка на ликвидација, и тоа: (1) Потврда од Централен регистар, односно друга надлежна институција дека против правното лице не е покрената стечајна или ликвидациона постапка и (2) Изјава на надлежен орган на правното лице, дадена под целосна кривична и материјална одговорност, дека против правното лице не е покрената стечајна или ликвидациона постапка;

8. доказ дека правното лице не е поврзано лице со друго правно лице во кое осигурително брокерското друштво, односно друштвото за застапување во осигурување (во кое лицето има намера да стекне квалификувано учество), директно или индиректно, поседува сопственост на најмалку 10% од капиталот или правата на глас во тоа лице, и тоа: (1) Изјава на надлежен орган на правното лице, дадена под целосна кривична и материјална одговорност, дека правното лице не е поврзано лице со друго правно лице во кое осигурително брокерското друштво, односно друштвото за застапување во осигурување, директно или индиректно, поседува сопственост на најмалку 10% од капиталот или правата на глас во тоа лице; (2) Изјава на надлежен орган на правното лице, дадена под целосна кривична и материјална одговорност за сите лица кои се поврзани со правното лице со докази за начинот на поврзаност; (3) Изјава на надлежен орган на правното лице, дадена под целосна кривична и материјална одговорност, за сите лица кои во правното лице поседуваат, директно или индиректно, повеќе од 10% од акциите, односно уделите, како и за сите лица во кои правното лице поседува, директно или индиректно, повеќе од 10 % од акциите, односно уделите, потпишан од овластено лице на правното лице основач; (4) Извод од Централен депозитар за хартии од вредност, односно друг јавен регистар, за тоа кои се иматели на акции, односно удели во правното лице; и (5) Извод од Централен депозитар за хартии од вредност, односно друг јавен регистар, за тоа каде правното лице поседува акции, односно удели;

9. доказ дека правното лице не работи и нема да работи спротивно на одредбите од Законот за спречување перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам, и тоа: Изјава на надлежен орган на правното лице, дадена под целосна кривична и материјална одговорност, дека правното лице не работи и нема да работи спротивно на одредбите од Законот за спречување перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам;

10. доказ за непостоење на капитална или управувачка поврзаност на правното лице со друштва за осигурување, друштва за застапување во осигурување или други осигурително брокерски друштва согласно член 16-а од Законот за супервизија на осигурување, и тоа: Изјава на надлежен орган на правното лице, дадена под целосна кривична и материјална одговорност, дека правното лице не е поврзано лице со друштва за осигурување, друштва за застапување во осигурување или други осигурително брокерски друштва;

11. акт за основање, односно Статут на правното лице;

12. список на членови на органот на управување во правното лице (Извод од Централен регистар или друг соодветен јавен регистар);

13. извод од регистарот во кој е регистрирано правното лице;

14. копија од акционерската книга, односно доказ од друг соодветен јавен регистар за правното лице;

15. ревизорски извештај за последните две деловни години за правното лице, односно завршна сметка за последните две деловни години доколку правното лице нема обврска за ревизија на финансиски извештаи. Правните лица кои се основани и работат помалку од две години, се должни да обезбедат ревизорски извештаи, односно завршни сметки за последните две деловни години за своите акционери – правни лица, односно да ја достават соодветната документација од точка 6) од овој став за своите акционери – физички лица кои имаат учество во капиталот на правното лице – основач над 10%. Ревизорскиот извештај кој се доставува за странско правно лице треба да биде изготвен од реформирана меѓународна ревизорска куќа. За домашно правно лице или за акционер на правното лице се доставува ревизорски извештај доколку согласно Законот за трговски друштва е обврзано да изработи ревизорски извештај;

16. доказ за платен надоместок за издавање согласност за стекнување квалификувано учество во осигурително брокерско друштво, односно друштво за застапување во осигурување, согласно Тарифникот на Агенцијата.

17. други докази и документација за оцена на бонитетот на правното лице, како и оцена на неговите акционери, односно иматели на удели.

(3) Доколку правното лице кое има намера да стекне квалификувано учество во осигурително брокерско друштво, односно друштво за застапување во осигурување е странско правно лице лице или домашно правно лице кое, непосредно или посредно, е во мнозинска сопственост на странски физички или правни лица, кон барањето за добивање согласност за стекнување квалификувано учество од став (1) на овој член ја доставува и следната документација:

1. доказ дека странското друштво има дозвола за вршење работи на осигурување, осигурително брокерски работи, односно работи на застапување во осигурување во матичната земја, ако странскиот акционер е друштво за осигурување, осигурително брокерско друштво или друштво за застапување во осигурување;

2. мислење на странска институција овластена за супервизија на друштвото осигурување, осигурително брокерско друштво, односно друштво за застапување во осигурување ако странскиот акционер е друштво за осигурување, осигурително брокерско друштво или друштво за застапување во осигурување;

3. ревизорски извештај од првокласно друштво за ревизија за последната деловна година, ако странскиот акционер не е друштво за осигурување.

(4) Доколку лицето кое има намера да стекне квалификувано учество во осигурително брокерско друштво, односно друштво за застапување во осигурување е физичко лице, кон барањето од став (1) на овој член ја доставува следната документација:

1. пополнет Прашалник за физички лица кои имаат намера да стекнат акции во друштво за осигурување, осигурително брокерско друштво, односно друштво за застапување во осигурување (Прилог 3);

2. податоци за бројот на акции кои лицето има намера да ги стекне во осигурително брокерско друштво, односно друштво за застапување во осигурување, податоци за бројот на акциите кои лицето можеби веќе ги поседува во тоа друштво, како и податоци за процентот на учество во почетниот капитал на друштвото пред и по стекнувањето на акциите;

3. копија од лична карта или пасош (за странско физичко лице) – на увид;

4. извори на средства за уплата на капиталот, и тоа: (1) Изјава на физичкото лице, дадена под целосна кривична и материјална одговорност за потеклото на средствата што се вложуваат на име акционерски капитал на осигурително брокерското друштво, односно друштвото за застапување во осигурување, како и (2) соодветен доказ за изворот на средствата кои лицето ги вложува во друштвото (решение за наследство, потврда од банка или друга финансиска институција за висината и датумот на вложените средства, документ за висината на платата и приходите остварени по други основи, годишна даночна пријава и друг соодветен доказ);

5. потврда од надлежна институција за редовно плаќање на јавните давачки од страна на физичкото лице;

6. доказ дека на физичкото лице не му е изречена споредна казна забрана за добивање дозвола за вршење работи на осигурување, застапување во осигурување или осигурително брокерски работи, забрана за основање на нови правни лица, одземање на дозвола за вршење работи на застапување во осигурувањето или осигурително брокерски работи, односно привремена или трајна забрана за вршење дејност од областа на осигурувањето, и тоа: (1) Потврда од Централен регистар, односно друга надлежна институција, како и (2) Изјава на физичкото лице, дадена под целосна кривична и материјална одговорност, дека на физичкото лице не му е изречена споредна казна забрана за добивање дозвола за вршење работи на осигурување, застапување во осигурување или осигурително брокерски работи, забрана за основање на нови правни лица, одземање на дозвола за вршење работи на застапување во осигурувањето или осигурително брокерски работи, односно привремена или трајна забрана за вршење дејност од областа на осигурувањето;

7. изјава на физичкото лице, дадена под целосна кривична и материјална одговорност, дека во последните три години не бил член на орган на управување, надзорен орган или лице со посебни права и одговорности во друштво за осигурување или друго правно лице над кое е отворена стечајна постапка;

8. доказ дека физичкото лице не е поврзано лице со правно лице во кое осигурително брокерското друштво, односно друштво за застапување во осигурување (во кое лицето има намера да стекне квалификувано учество), директно или индиректно, поседува сопственост на најмалку 10% од капиталот или правата на глас во тоа лице, и тоа: (1) Изјава на физичкото лице, дадена под целосна кривична и материјална одговорност, дека физичкото лице не е поврзано лице со правно лице во кое осигурително брокерско друштво односно друштвото за застапување во осигурување, директно или индиректно, поседува сопственост на најмалку 10% од капиталот или правата на глас во тоа лице; (2) Изјава на физичкото лице, дадена под целосна кривична и материјална одговорност, за сите лица кои се поврзани со лицето со докази за начинот на поврзаност; и (3) Извод од Централен депозитар за хартии од вредност, односно друг јавен регистар, за тоа каде правното лице поседува акции, односно удели;

9. доказ дека физичкото лице не работи и нема да работи спротивно на одредбите од Законот за спречување перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам, и тоа: Изјава на физичкото лице, дадена под целосна кривична и материјална одговорност, дека физичкото лице не работи и нема да работи спротивно на одредбите од Законот за спречување перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам;

10. доказ за непостоење на капитална или управувачка поврзаност на физичкото лице со друштва за осигурување, други друштва за застапување во осигурување или други осигурително брокерски друштва согласно член 16-а од Законот за супервизија на осигурување, и тоа: Изјава на надлежен орган на правното лице, дадена под целосна кривична и материјална одговорност, дека правното лице не е поврзано лице со друштва за осигурување, друштва за застапување во осигурување или други осигурително брокерски друштва;

11. доказ за платен надоместок за издавање согласност за стекнување квалификувано учество во осигурително брокерско друштво, согласно Тарифникот на Агенцијата и

12. други докази за оцена на бонитетот на физичкото лице.

(5) При одлучувањето врз основа на доставената документација од став (2) и (3) од овој член, се оценува дали лицето кое има намера да стекне акции во осигурително брокерското друштво, односно друштво за застапување во осигурување ги исполнува критериумите пропишани со Законот за супервизија на осигурување, најмалку преку:

- утврдување на идентитетот на лицата кои имаат намера да стекнат квалификувано учество во осигурително брокерското друштво, односно друштво за застапување во осигурување, лицата поврзани со нив и нивната правна форма;

- утврдување дали финансиската состојба на лицата кои имаат намера да стекнат квалификувано учество во осигурително брокерското друштво, односно друштво за застапување во осигурување е соодветна во однос на вредноста на акциите кои имаат намера да ги стекнат;

- утврдување на изворите на средства, нивното потекло и легалност;

- оцена на можностите за поддршка на планираниот раст на сопствените средства на осигурително брокерското друштво, односно друштво за застапување во осигурување од страна на лицата кои имаат намера да стекнат квалификувано учество во друштво за осигурување;

- оцена на прописите и практиките на земјата од каде доаѓа лицето кое има намера да стекне квалификувано учество во осигурително брокерското друштво, односно друштво за застапување во осигурување од аспект на тоа дали Агенцијата за супервизија на осигурување ќе може ефикасно да ја врши супервизорската функција и дали ќе може да оствари соработка со надлежниот супервизорски орган на таа земја од аспект на почитување на меѓународните принципи и стандарди за соработка и размена на информации за вршење на ефикасна супервизија (доколку се работи за странско лице кое има намера да стекне акции во осигурително брокерско друштво, односно друштво за застапување во осигурување);

- утврдување дека степенот на усогласеност на прописите и практиките на земјата од каде доаѓа лицето кое има намера да стекне квалификувано учество во осигурително брокерското друштво, односно друштво за застапување во осигурување со меѓународните стандарди во доменот на финансиите, финансиското известување и сметководството, спречувањето перење пари и сл., не упатува на можност за постоење на висок ризик со што би била загрозувана стабилноста, сигурноста и репутацијата на осигурително брокерското друштво, односно друштво за застапување во осигурување, односно неговото работење во согласност со прописите (доколку се работи за странско лице кое има намера да стекне акции во друштво за осигурување);

- утврдување дали во барањето постојат неконзистентности кои не можат да бидат објаснети.

(6) Во однос на барањето за издавање согласност за стекнување квалификувано учество од страна на лице кое ги стекнува акциите врз основа на одлука на надле-

жен орган во согласност со закон, документацијата што треба да ја достави ова лице и постапката за оцена, соодветно се применуваат одредбите од ставовите (2), (3), (4) и (5) од овој член.

(7) По барањето од став (1) од овој член, Агенцијата донесува решение за издавање согласност или за одбивање на барањето, во роковите пропишани со Законот за супервизија на осигурување.

III. ПРЕЦИЗИРАЊЕ НА ФОРМАТА НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА И РЕГУЛИРАЊЕ НА РАБОТИТЕ ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ

Член 4

(1) Кон барањата за издавање согласност од член (2) и (3) од овој правилник, се доставуваат податоци за овластено лице за контакт со Агенцијата (име и презиме, телефонски број, број на телефакс, адреса на електронска пошта) и доказ за платен надомест за разгледување на барањата.

(2) Документацијата која се доставува кон барањето за издавање на согласност од член (2) и (3) од овој правилник, треба да биде во оригинал или копија заверена кај овластено лице (нотар), потпишана од овластеното лице или од соодветниот надлежен орган, да биде чиста, без дополнителни исправки и на македонски јазик. Доколку документот што треба да се достави е на друг јазик, заедно со оригиналот се доставува и превод на македонски јазик, заверен од овластен преведувач.

(3) Сите потврди, изјави и прашалници кои се дел од документацијата која се доставува кон барањето за издавање согласности од член (2) и (3) од овој правилник мора да бидат заверени кај овластено лице (нотар) и не смеат да бидат постари од шест месеци пред денот на поднесувањето на барањето за издавање согласност.

(4) Доколку законодавството на земјата од која доаѓа странското лице кое поднесува барање за согласност или доколку законодавството на земјата во која работело тоа лице најмалку 5 години пред да го поднесе барањето поинаку ја регулираат материјата во врска со документацијата која се доставува кон барањето, должно е да приложи:

- извадок од соодветниот пропис на странската земја или

- правно мислење од независен адвокат којшто не е ангажиран од лицето или е лице поврзано со друштвото, при што кон мислењето се доставува и документ со кој ќе се потврди дека станува збор за овластен адвокат во странската земја.

(5) Агенцијата разгледува барање за издавање согласност од член (2) и (3) од овој правилник со комплетна документација. Под комплетна документација се подразбира документацијата пропишана со овој правилник, документацијата која дополнително е побарана од Агенцијата, како и соодветните документи, податоци и информации кои треба да се добијат од надлежни домашни и странски институции во земјата и во странство за одлучување по барањето.

(6) При разгледување на барањето, Агенцијата може да ја користи и документацијата со која таа располага за соодветното друштво за осигурување, осигурително брокерско друштво, односно друштво за застапување во осигурување.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ


Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-370/3
29 март 2013 година
Скопје

Претседател
на Совет на експерти,
д-р **Климе Попоски**, с.р.

ПРИЛОГ 1

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ



БАРАЊЕ

ЗА ИЗДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ КВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО ВО
ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ, ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКО ДРУШТВО, ОДНОСНО
ДРУШТВО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ ВО ОСИГУРУВАЊЕ

1.	Назив на друштвото за осигурување, осигурително брокерското друштво, односно друштвото за застапување во осигурување (во понатамошниот текст: друштво) во кое лицето има намера да стекне квалификувано учество	
2.	Име и презиме, односно назив на лицето кое има намера да стекне квалификувано учество во друштвото	
3.	Број и номинален износ на акции кои лицето веќе ги поседува во друштвото	
4.	Број и номинален износ на акции кои лицето има намера да ги стекне во друштвото	
5.	Вкупен број и номинален износ на акциите кои лицето ќе ги има по стекнувањето	
6.	Овластено лице за контакт со Агенцијата	
6.1.	Телефон и факс на овластеното лице	
6.2.	Адреса на електронска пошта на овластеното лице	
6.3.	Адреса и број на лична карта, односно пасош (за странско лице), на овластеното лице	

Во Скопје на _____ година

Потпис на барателот

ПРИЛОГ 2**ПРАШАЛНИК**

за правни лица кои имаат намера да стекнат квалификувано учество во друштво за осигурување, осигурително брокерско друштво, односно друштво за застапување во осигурување

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАШАЛНИКОТ:

Прашалникот го овластено лице на надлежен орган на управување на правното лице кое има намера да стекне квалификувано учество во друштво за осигурување, осигурително брокерско друштво, односно друштво за застапување во осигурување (во понатамошниот текст: друштвото).

Се препорачува Прашалникот да се пополнува електронски. Електронска верзија на Прашалникот може да се најде на официјалната интернет-страница на Агенцијата за супервизија на осигурување www.aso.mk. Доколку Прашалникот не се пополнува електронски, задолжително треба да се користи пенкало и да се пишува со големи букви.

Потребно е да се одговорот сите прашања дадени во Прашалникот, а оние прашања кои не се применливи треба соодветно да се назначат со НЕПРИМЕНЛИВО. Доколку во Прашалникот нема доволно простор за детален одговор, потребно е кон Прашалникот да се достави прилог (во печатена форма) кој ќе биде означен со бројот на прашањето на кое се однесува одговорот.

Лицето кое го пополнува Прашалникот е должно веднаш да ја извести Агенцијата доколку во кое било време по поднесување на Прашалникот до Агенцијата се јави значајна промена на податоците дадени во овој прашалник. Ова е континуирана обврска која ја презема лицето со потпишување на овој прашалник.

ДЕЛ 1: ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

1.1. Назив на правното лице

1.2. Седиште

1.3. Даночен број

1.4. Матичен број (или соодветен идентификациски број, во согласност со прописите на странската земја - за странско правно лице)

1.5. Телефон, адреса на електронска пошта и интернет-адреса (доколку правното лице има ваква адреса)

1.6. Основна дејност, согласно со националната класификација на дејности или согласно со класификацијата на дејности која е важечка во странската земја (за странско правно лице).

ДЕЛ 2: ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ ПОДАТОЦИ

2. Наведете ги лицата кои се членови на органот на управување и на надзорниот одбор на правното лице, со краток опис на нивното стекнато образование и досегашно работно искуство.

Име и презиме	Орган на управување или надзорен орган	Стеknато образование	Работно искуство

3. Наведете ги лицата (правни и физички лица) кои во правното лице поседуваат, директно или индиректно, повеќе од 10% од акциите, односно уделите.

Име и презиме на физичкото лице /назив на правното лице	Адреса/седиште	Основна дејност	Учеството во капиталот или во правата на глас изразено во проценти

4. Дали лицата од точка 3 од овој прашалник имаат свои претставници во органите на надзор или управување на правното лице?

Да ☐

Не ☐

4.1. Доколку одговорот е потврден, наведете ги лицата и нивните претставници во органите на надзор или управување на правното лице кое има намера да стекне квалификувано учество во друштвото.

Име и презиме /назив	Име и презиме на претставникот	Орган на надзор или управување

5. Наведете ги правните лица во кои правното лице поседува, директно или индиректно, повеќе од 10% од акциите, односно уделите.

Назив и седиште	Основна дејност	Учеството во капиталот или во правата на глас на правното лице изразено во проценти

За сите овие лица се доставуваат финансиски извештаи за последните три деловни години

6. Дали правното лице има свои претставници во органите на надзор или управување на лицата од точка 5 од овој прашалник?

Да ☐

Не ☐

6.1. Доколку одговорот е потврден, наведете ги правните лица и претставниците на правното лице кое има намера да стекне квалификувано учество во друштвото во нивните органи на надзор или управување.

Назив и седиште	Име и презиме на претставникот на правното лице	Орган на надзор или управување

7. Дали правното лице има свои претставници во органите на надзор или управување или на кој било друг начин остварува влијание врз управувањето и донесувањето на политиките и на финансиските и деловните одлуки на кое било друго правно лице во РМ или во странство?

Да ☐

Не ☐

7.1. Наведете ги правните лица, органите и лицата кои го претставуваат правното лице.

Име и седиште на правното лице	Орган на надзор или управување	Име и презиме на претставникот на правното лице	Друг начин на остварување влијание

8. Дали во правното лице има учество лице кое со правосилна судска одлука било осудено со казна затвор за направено кривично дело? Ако е, наведете ги сите детали.

9. Дали на правното лице му била изречена прекршочна санкција, односно казна забрана за вршење професија, дејност или должност? Ако била изречена ваква санкција, односно забрана, наведете ги сите детали.

9.1. Дали ваква санкција, односно забрана е изречена на лице кое има учество во правното лице? Ако била изречена ваква санкција, односно забрана, наведете ги сите детали.

10. Дали над имотот на правното лице, или на лицето кое има учество во правното лице, е отворена стечајна постапка или постапка на ликвидација? Наведете ги детално сите околности поврзани со оваа постапка.

11. Дали лице поврзано со правното лице е акционер или член на орган на надзор или управување на друго друштво за осигурување/осигурително брокерско друштво/друштво за застапување во осигурување, банка или друга финансиска институција?

Да ☐

Не ☐

11.1. Доколку одговорот е потврден, наведете подетално:

Име и презиме/ назив и седиште на поврзаното лице	Име и седиште на друштвото/ финансиската институција	Учество изразено во проценти	Орган на надзор или управување	Останати важни податоци

12. Дали била отворена стечајна постапка или постапка на ликвидација врз правните лица во кои правното лице имало учество или имало свој претставник во органите на надзор или управување или на кој било друг начин влијаело врз управувањето и донесувањето на политиките и на финансиските и деловните одлуки?

Да ☐

Не ☐

12.1. Ако била, наведете подетални податоци.

13. Дали од страна на надлежен супервизорски орган биле преземени мерки кон друштво или друга финансиска институција во која правното лице имало учество или имало свој претставник во органите на надзор или управување или на кој било друг начин влијаело врз управувањето и донесувањето на нејзините политики и на финансиските и деловните одлуки?

Да ☐

Не ☐

13.1. Ако биле, наведете ги мерките и сите детали поврзани со нивното спроведување или неспроведување?

14. Дали од страна на надлежен супервизорски орган биле преземени мерки кон друштво или друга финансиска институција во која учество има лице кое истовремено има учество и во правното лице или во кое ова лице имало свој претставник во органите на надзор или управување или на кој било друг начин влијаело врз управувањето и донесувањето на нејзините политики и на финансиските и деловните одлуки?

Да ☐

Не ☐

14.1. Ако биле, наведете ги мерките и сите детали поврзани со нивното спроведување или неспроведување?

15. Дали правното лице, или лицето кое има учество во правното лице, е поврзано со други лица кои заедно со правното лице имаат намера да стекнат квалификувано учество во друштво?

Да ☐

Не ☐

15.1. Наведете на кој начин.

16. Дали, некогаш, надлежен орган за супервизија на друштва за осигурување и други финансиски институции на правното лице му одзел согласност за акционер или за учество во капитал на друго друштво за осигурување или друга финансиска институција или согласност да биде член или да има свој претставник во орган на надзор или управување на тоа друштво за осигурување или финансиска институција?

Да ☐

Не ☐

16.1. Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.

17. Дали, некогаш, надлежен орган за супервизија на друштва за осигурување и други финансиски институции на лицето кое има учество во правното лице, му одзел согласност за акционер или за учество во капитал во друштво за осигурување или друга финансиска институција или согласност да биде член или да има свој претставник во орган на надзор или управување на таа банка или финансиска институција?

Да ☐

Не ☐

17.1. Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.

18. Сметате ли дека постојат други факти или околности кои би можеле да бидат важни при оцена на способноста на правното лице да биде акционер на друштвото и да обезбеди стабилно и сигурно работење на друштвото?

19. Дадете краток опис на тоа каде го гледате друштвото по пет години од неговото работење.

ИЗЈАВА

Јас/Ние _____ (име и презиме на сите лица, членови на органот на надзор или управување на правното лице кое има намера да стекне квалификувано учество во друштвото) како член/членови на _____ (органот на надзор или управување на правното лице) на _____ (назив на правното лице)

а) Изјавувам/изјавуваме, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, дека информациите содржани во овој прашалник, како и целата документација која ја доставува правното лице во рамките на барањето за издавање согласност за стекнување квалификувано учество, се точни и не содржат фалсификувани податоци и документи.

б) Свесен/свесни сум/сме за критериумите пропишани со Законот за супервизија на осигурување кои треба да ги исполни _____ (назив на правното лице) за да стане акционер со квалификувано учество во друштво.

в) Изјавувам/е дека правното лице ќе обезбеди почитување на супервизорските стандарди, спроведување на мерките преземени од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување и ќе ги доставувам сите податоци и информации побарани од Агенцијата за вршење ефикасна супервизија, со што ќе се обезбеди сигурно и стабилно работење на друштвото.

Место и датум

Потпис на членовите на
надлежниот орган на управување на правното лице

ПРИЛОГ 3**ПРАШАЛНИК**

за физички лица кои имаат намера да стекнат квалификувано учество во друштво за осигурување, осигурително брокерско друштво, односно друштво за застапување во осигурување

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАШАЛНИКОТ:

Прашалникот се пополнува лично од страна на лицето кое има намера да стекне квалификувано учество во друштво за осигурување, осигурително брокерско друштво, односно друштво за застапување во осигурување (во понатамошниот текст: друштвото).

Се препорачува Прашалникот да се пополнува електронски. Електронска верзија на Прашалникот може да се најде на официјалната интернет-страница на Агенцијата за супервизија на осигурување www.aso.mk. Доколку Прашалникот не се пополнува електронски, задолжително треба да се користи пенкало и да се пишува со големи букви.

Потребно е да се одговорат сите прашања дадени во Прашалникот, а оние прашања кои не се применливи треба соодветно да се назначат со НЕПРИМЕНЛИВО. Доколку во Прашалникот нема доволно простор за детален одговор, потребно е кон Прашалникот да се достави прилог (во печатена форма) кој ќе биде означен со бројот на прашањето на кое се однесува одговорот.

Лицето кое го пополнува Прашалникот е должно веднаш да ја извести Агенцијата доколку во кое било време по поднесување на Прашалникот до Агенцијата се јави значајна промена на податоците дадени во овој прашалник. Ова е континуирана обврска која ја презема лицето со потпишување на овој прашалник.

ДЕЛ 1: ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

1. 1. Име и презиме:

1.2. Домашна адреса:

1.3. Адреса во РМ (доколку станува збор за странско лице со престој во РМ).

1.4. Датум и место на раѓање:

1.5. Државјанство:

1.6. Број на лична карта или број на пасош (за странски физички лица):

1.7. Телефон:

1.8. Адреса на електронска пошта

ДЕЛ 2: ПОДАТОЦИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО

2. Наведете ги податоците за стекнатото образование со соодветен датум на стекнување и назив на образовната институција (универзитет/факултет) на која е стекнато образованието, согласно барањата дадени во табелата:

Назив на образовната институција	Адреса на образовната институција	Назив на стекнатото образование (степен)	Година на стекнување на дипломата

ДЕЛ 3: ПРОФЕСИОНАЛНАТА ИСТОРИЈА И ИСКУСТВО

3. Наведете ги сите работни места и/или функции кои сте ги имале до моментот на пополнување на Прашалникот, вклучувајќи податоци за работодавецот, позицијата која сте ја имале, почнувајќи од последното работно место, согласно барањата дадени во табелата:

Период од/до (месец/година)	Име, седиште и основна дејност на работодавецот	Работно место/позиција

ДЕЛ 4: ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ ПОДАТОЦИ

4. Дали некогаш со правосилна судска одлука сте биле осудени со казна затвор за направено кривично дело?

Да ☐

Не ☐

4.1. Ако сте биле, наведете ги сите детали.

5. Дали некогаш ви била изречена прекршочна санкција, односно казна забрана за вршење професија, дејност или должност?

Да ☐

Не ☐

5.1. Ако ви била изречена ваква санкција, односно забрана, наведете ги сите детали.

6. Дали над вашиот имот е отворена стечајна постапка?

Да ☐

Не ☐

6.1. Доколку одговорот е потврден, наведете ги детално сите околности поврзани со оваа постапка.

7. Дали сте вие или лице поврзано со вас акционер, сопственик, сосопственик или содружник во друго правно лице?

Да ☐

Не ☐

7.1. Доколку одговорот е потврден, пополнете ги следните две табели, при што првата се пополнува само за физичкото лице, а втората за лицата поврзани со физичкото лице

Назив и седиште на правното лице во кое физичкото лице има дел од капиталот и/или од акциите со право на глас	Процент од капиталот и/или акциите со право на глас

Име и презиме, односно назив на поврзаното лице	Назив и седиште на правното лице во кое поврзаното лице има дел од капиталот и/или од акциите со право на глас	Процент од капиталот и/или акциите со право на глас

8. Дали сте вие или лице поврзано со вас член на орган на надзор или управување во претходно наведените лица?

Да ☐

Не ☐

8.1. Доколку одговорот е потврден, пополнете ги следните две табели, при што првата се пополнува само за физичкото лице, а втората за лицата поврзани со физичкото лице

Назив и седиште на правното лице	Орган на надзор или управување

Име и презиме, односно назив на поврзаното лице	Име и седиште на правното лице	Орган на надзор или управување

9. Дали сте член на орган на надзор или управување или на кој било друг начин остварувате влијание врз управувањето и донесувањето на политиките и на финансиските и деловните одлуки на кое било друго правно лице, освен правните лица од точка 7 од овој Прашалник? Наведете ги тие правни лица, органот на надзор или управување или начинот на кој остварувате влијание.

Име и седиште на правното лице	Орган на надзор или управување	Друг начин на остварување влијание

10. Дали била отворена стечајна постапка или постапка на ликвидација врз правните лица во кои сте имале учество или сте биле член на орган на надзор или управување или на кој било друг начин сте влијаеле врз управувањето и донесувањето на политиките и на финансиските и деловните одлуки?

Да ☐Не ☐

10.1. Доколку одговорот е потврден, наведете подетални податоци околу вашите активности во тоа правно лице.

11. Дали против вас е донесена правосилна судска пресуда со која е утврдена ваша одговорност за отворената стечајна или ликвидациона постапка? Доколку одговорот е потврден, наведете ги сите детали поврзани со судската пресуда.

12. Дали од страна на надлежен супервизорски орган биле преземени мерки кон друштво за осигурување или друга финансиска институција во која сте имале учество или сте биле член на орган на надзор или управување или на кој било друг начин сте влијаеле врз управувањето и донесувањето на политиките и на финансиските и деловните одлуки?

Да ☐Не ☐

12.1. Доколку одговорот е потврден, наведете ги мерките и сите детали поврзани со нивното спроведување или неспроведување.

13. Дали сте вие, или лицето поврзано со вас, поврзан/а со други лица кои, согласно со Законот за супервизија на осигурување, се сметаат за поврзани лица со друштвото?

Да ☐Не ☐

13.1. Доколку одговорот е потврден, пополнете ги следните две табели, при што првата се пополнува само за физичкото лице, а втората за лицата поврзани со физичкото лице.

Име и презиме, односно назив и седиште на поврзаното лице со друштвото	Начин на поврзаност

Име и презиме, односно назив и седиште на лицето поврзано со физичкото лице	Име и презиме, односно назив и седиште на поврзаното лице со друштвото	Начин на поврзаност помеѓу лицата од колона 1 и 2

14. Дали сте вие, или лицето поврзано со вас, поврзан/а со членовите на орган на управување или надозрен одбор или управен одбор на друштвото?

Да ☐

Не ☐

14.1. Доколку одговорот е потврден, пополнете ги следните две табели, при што првата се пополнува само за физичкото лице, а втората за лицата поврзани со физичкото лице.

Име и презиме на членот на органот на управување или надзорниот одбор	Орган на управување или надзорен одбор

Име и презиме, односно назив и седиште на лицето поврзано со физичкото лице	Име и презиме на членот на органот на управување или надзорниот одбор	Орган на управување или надзорен одбор

15. Дали, некогаш, надлежен орган за супервизија на друштва за осигурување и други финансиски институции вршел оцен а на вашата репутација и способност за стекнување учество во капиталот или за станување член на орган на надзор или управување на тие институции?

Да ☐

Не ☐

15.1. Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.

Назив на надлежниот супервизорски орган	Вид на побарана согласност/дозвола	Причини зошто согласноста не е добиена (доколку надлежниот орган не ја издал бараната согласност)

16. Дали, некогаш, надлежен орган за супервизија на друштва за осигурување и други финансиски институции ви одзел согласност за акционер или учество во капитал на друштво за осигурување или друга финансиска институција или ви одзел согласност да бидете член на орган на надзор или управување?

Да ☐

Не ☐

16.1. Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.

17. Дали, некогаш, сте биле отповикани или од вас било побарано да се повлечете од вршење на некоја функција во друго правно лице?

Да ☐

Не ☐

17.1. Ако одговорот е потврден, наведете ги сите детали.

18. Сметате ли дека постојат други факти или околности кои би можеле да бидат важни при оцена на вашата способност да бидете акционер на друштвото и да обезбедите стабилно и сигурно работење на друштвото?

19. Дадете краток опис на тоа каде го гледате друштвото по пет години од неговот работење. (Ова прашање задолжително го одговараат физичките лица кои имаат намера да остваруваат учество во друштвото за осигурување што се основа)

ИЗЈАВА

Јас _____ (име на физичкото лице)

а) Изјавувам, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, дека информациите што ги содржи во овој прашалник, како и целата документација која ја доставувам во рамките на барањето за издавање согласност за стекнување квалификувано учество, се точни и не содржат фалсификувани податоци и документи.

б) Свесен/свесна сум за критериумите пропишани со Законот за супервизија на осигурување кои треба да ги исполнам за да станам акционер со квалификувано учество

в) Изјавувам, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, дека ќе обезбедам почитување на супервизорските стандарди, спроведување на мерките преземени од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување и ќе ги доставам сите податоци и информации побарани од Агенцијата за вршење ефикасна супервизија, со што ќе обезбедам сигурно и стабилно работење на друштвото.

Место и датум

Потпис на физичкото лице

*Службен весник*
на Република Македонијаwww.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2013058